



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 24 февруари 1965
Скопје
Број 6
Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 80 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

23.

На основа член 50 став 3 од Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 5/65), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ГРАДОВИ ОДНОСНО НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР ВО СМИСЛА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

I

За градови и населби од градски карактер, во смисла на член 50 од Законот за придонесите и даноците на граѓаните, се сметаат местата: Битолз, Берово, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Ѓорче Петров, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струмица, Струга, Тетово, Титов Велес и Штип.

II

Општинските собранија ќе ги определат подрачјата на местата од точка I од оваа одлука.

Градското собрание ќе го определи подрачјето на град Скопје и Ѓорче Петров.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-164/1

22 февруари 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Ѓрличков, с. р.

24.

На основа член 3 став 2 од Законот за Архивскиот совет на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 48/64), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се именува за член на Архивскиот совет на Југославија ДИМЧЕ СТОЈАНОВ-МИРЕ, директор на Државниот архив на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17—214/1

27 јануари 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Ѓрличков, с. р.

25.

На основа точка IV од Решението за основање Завод за рехабилитација на деца и младинци во Драчево-град Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 5/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО ДРАЧЕВО-ГРАД СКОПЈЕ

I. Се именуваат за членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Драчево-град Скопје:

1. д-р ЕВДОКИЈА ГРКОВСКА, лекар во Здравната амбуланта во населбата Драчево;

2. МАКСИМ МИРЧЕВСКИ, директор на Основното училиште во населбата Драчево;

3. РЕШИД РЕШИДОВСКИ, службеник во Претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје и

4. ВАСИЛ КОЦЕВСКИ, педагог во Центарот за социјална работа на Општината „Кисела Вода“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17—278/1

5 февруари 1965 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

26.

На основа точка VI од Решението за основање Завод за рехабилитација на деца и младинци во Драчево-град Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 5/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО ДРАЧЕВО-ГРАД СКОПЈЕ

I. Се назначува за директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Драчево-град Скопје ТРАЈАН ДИМОВСКИ, досегашен раководител на клонот на Заводот за тешко психички заостанати деца во Демир Капија, во Драчево.

П. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17—279/1

5 февруари 1965 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

27.

На основа член 32 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За спроведување на изборите за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именуваат општински изборни комисии и тоа:

1. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Претседател — Томе Ивановски, судија на Окружниот суд во Битола;

Заменик — Наум Палигора, судија на Општинскиот суд во Битола;

Секретар — Кочо Лозановски, секретар на Општинското собрание во Битола;

Заменик — Томе Симјановски, службеник во Општинското собрание во Битола;

Член — Благој Лазаревски, судија на Општинскиот суд во Битола;

Заменик — Петар Ивановски, заменик општински јавен обвинител во Битола.

2. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО БЕРОВО

Претседател — Благој Секулов, претседател на Општинскиот суд во Берово;

Заменик — Васил Каширски, судија на Општинскиот суд во Берово;

Секретар — Васил Брашнарски, секретар на Општинското собрание во Берово;

Заменик — Васил Станоевски, шеф на Месната канцеларија во Пехчево;

Член — Димитар Илиевски, судија за прекршоци во Берово;

Заменик — Стојан Гердовски, службеник во Општинското собрание во Берово.

3. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО БРОД

Претседател — Вангел Мирчевски, службеник во Општинското собрание — Брод;

Заменик — Зоран Марковски, секретар на Општинското собрание — Брод;

Секретар — Слободан Јандрески, службеник во Општинското собрание;

Заменик — Стојмир Којоски, службеник во Општинското собрание;

Член — Велимир Велески, службеник во Општинското собрание;

Заменик — Вера Јовановска, службеничка во Општинското собрание.

4. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ВАЛАНДОВО

Претседател — Благој Митков, секретар на Општинското собрание во Валандово;

Заменик — Панде Тодоров, секретар на Земјоделското стопанство „Анска Река“ во Валандово;

Секретар — Васил Тошев, службеник во Општинското собрание во Валандово;

Заменик — Александар Иванов, службеник во Општинското собрание — Валандово;

Член — Павле Басманчиев, директор на Претпријатието за преработка на тутун „Јака“ — погон Валандово;

Заменик — Ристо Костадинов, службеник во Општинското собрание во Валандово.

5. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ВИНИЦА

Претседател — Фиданчо Стоев, секретар на Општинското собрание во Винаца;

Заменик — Димитар Коцанов, правник од Винаца;

Секретар — Димитар Иванов, правник од Винаца;

Заменик — Драган Миланов, судија за прекршоци во Винаца;

Член — Симо Николов, секретар на Општинскиот одбор на ССРМ во Винаца;

Заменик — Благој Тасев, претседател на Општинскиот синдикален совет во Винаца.

6. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ГЕВГЕЛИЈА

Претседател — Томе Ортаков, претседател на Општинскиот суд во Гевгелија;

Заменик — Ристо Танев — судија на Општинскиот суд во Гевгелија;

Секретар — Петар Елимов, вршител на должноста секретар на Општинското собрание во Гевгелија;

Заменик — Коста Костакев, службеник на Општинското собрание во Гевгелија;

Член — Иван Николов, службеник во Општинското собрание — Гевгелија;

Заменик — Ѓорѓи Манчев, службеник во Општинското собрание — Гевгелија;

7. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ГОСТИВАР

Претседател — Панде Зафировски, претседател на Општинскиот суд во Гостивар;

Заменик — Светозар Обреновиќ, судија на Општинскиот суд во Гостивар;

Секретар — Дончо Ристовски, в. д. секретар на Собранието во Гостивар;

Заменик — Кочи Рустем, службеник во Собранието во Гостивар;

Член — Живко Алексовски, службеник во Собранието — Гостивар;

Заменик — Акиф Рамадани, службеник во Собранието на Општината во Гостивар.

8. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ДЕБАР

Претседател — Димитар Тодоровски, претседател на Општинскиот суд во Дебар;

Заменик — Бесник Граждани, судски приправник во Општинскиот суд во Дебар;

Секретар — Лазо Топаловски, службеник во Општинското собрание во Дебар;

Заменик — Осман Машкули, општински судија за прекршоци во Дебар;

Член — Неби Јани, секретар на Индустијата за теписи „Новост“ во Дебар;

Заменик — Петко Јовчевски, управник на Здравната установа „Дебарски Бањи“ во Дебар.

9. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ДЕЛЧЕВО

Претседател — Никола Димитровски, секретар на Општинското собрание;

Заменик — Ѓорѓи Тасевски, службеник во Општинското собрание во Делчево;

Секретар — Ацо Николовски, управник на филијалата за социјално осигурување во Делчево;

Заменик — Боро Чабукоски, општински судија за прекршоци во Делчево;

Член — Методи Симоновски, службеник во Општинското собрание во Делчево;

Заменик — Драган Милковски, службеник во Општинското собрание во Делчево.

10. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ДЕМИР ХИСАР

Претседател — Милан Наумовски, секретар на Општинското собрание во Демир Хисар;

Заменик — Ванчо Мицковски, судија за прекршоци во Демир Хисар;

Секретар — Блаже Стојановски, службеник во Општинското собрание во Демир Хисар;

Заменик — Блаже Брсаковски, службеник во Волницата за душевни болести;

Член — Свилко Крстевски, службеник во Општинското собрание во Демир Хисар;

Заменик — Симо Цветановски, службеник во Општинското собрание во Демир Хисар.

11. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИДАДИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Претседател — Тодор Деспотов, судија на Врховниот суд на Македонија — Скопје;

Заменик — Славко Ѓелевски, помошник правобранител за град Скопје;

Секретар — Јанакија Атанасовски, секретар на Собранието на општината Идадија;

Заменик — Миле Порјазов, службеник во Собранието на Општината Идадија;

Член — Ристо Дика, шеф на службата за правна помош во Собранието на Општината Идадија;

Заменик — Добросав Кучера, правник во Металскиот завод „Тито“ — погон Ѓорче Петров.

12. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КАВАДАРЦИ

Претседател — Милан Ѓорѓиев, судија на Општинскиот суд во Кавадарци;

Заменик — Ратко Митов, службеник во Општинското собрание во Кавадарци;

Секретар — Диме Јанев, службеник во Општинското собрание во Кавадарци;

Заменик — Ѓоко Зарков, правник во Водостопанството „Тиквешко Поле“ во Кавадарци;

Член — Мирослав Маневски, службеник во Собранието на општината Кавадарци;

Заменик — Младен Томов, правник при Осигурителниот завод во Кавадарци;

13. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНА КАЛЕ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Претседател — Асен Јаначков, судија на Општинскиот суд I во Скопје;

Заменик — Страхил Андоновски, стручен соработник во Вишиот стопански суд во Скопје;

Секретар — Томислав Димовски — службеник во Собранието на општината Кале;

Заменик — Петко Младеновски, началник во Општинското собрание на општината Кале во Скопје;

Член — Јордан Балабурски — судија за прекршоци во Советот за прекршоци во Скопје;

Заменик — Петар Најденов, судија во Општинскиот суд II во Скопје.

14. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Претседател — Томе Пулејков, судија на Окружниот суд во Скопје;

Заменик — Љупчо Бидиков, дипломиран правник — службеник во Собранието на општината Кисела Вода;

Секретар — Александар Николовски, секретар на Собранието на општината Кисела Вода;

Заменик — Крсто Здравковски, службеник во Собранието на општината Кисела Вода;

Член — Трајан Младеновски, секретар на Врховниот суд на Македонија — Скопје;

Заменик — Александар Здравковски, правник од Скопје.

15. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КИЧЕВО

Претседател — Круме Китевски, судија на Општинскиот суд во Кичево;

Заменик — Јованка Митревска, општински јавен правобранител;

Секретар — Форе Наумовски, секретар на Општинското собрание во Кичево;

Заменик — Селман Ахмед, службеник во Општинското собрание во Кичево;

Член — Стојмир Марковски, службеник во Општинското собрание во Кичево;

Заменик — Цветан Даниловски, службеник во Општинското собрание во Кичево.

16. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КОЧАНИ

Претседател — Јане Велински, претседател на Општинскиот суд во Кочани;

Заменик — Драги Величков, општински јавен правобранител;

Секретар — Виктор Равнак, секретар на Општинското собрание во Кочани;

Заменик — Иван Михов, службеник во Општинското собрание во Кочани;

Член — Душко Јорданов, службеник во Општинското собрание во Кочани;

Заменик — Љубица Амтова, службеник во Општинското собрание во Кочани.

17. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КРАТОВО

Претседател — Александар Јанчевски, судија на Општинскиот суд во Кратово;

Заменик — Милош Симонов, судија на Општинскиот суд во Кратово;

Секретар — Ѓорѓи Ковачевски, секретар на Општинското собрание во Кратово;

Заменик — Димитар Симоновски, службеник во Општинското собрание во Кратово;

Член — Димитар Ивановски, службеник на Општинското собрание во Кратово;

Заменик — Јордан Ангеловски, службеник на Општинското собрание во Кратово.

18. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

Претседател — Васил Петковски, претседател на Општинскиот суд во Крива Паланка;

Заменик — Загорка Нинковска, судија на Општинскиот суд во Крива Паланка;

Секретар — Божин Јовановски, секретар на Општинското собрание;

Заменик — Јордан Стефановски, службеник во Општинското собрание;

Член — Мијалче Славевски, службеник во Општинското собрание;

Заменик — Светозар Ицевски, службеник во Општинското собрание;

19. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КРУШЕВО

Претседател — Кочо Хаџи-Лега, судија на Општинскиот суд во Крушево;

Заменик — Ванчо Христовски, судија за прекршоци во Крушево;

Секретар — Никола Илиевски, секретар на Општинското собрание во Крушево;

Заменик — Никола Николовски, правник од Крушево;

Член — Наум Хаџи-Лега, службеник во Општинското собрание во Крушево;

Заменик — Петар Ѓорѓиевски, службеник во Општинското собрание во Крушево.

20. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КУМАНОВО

Претседател — Радомир Каревски, судија на Окружниот суд во Куманово;

Секретар — Милутин Арсовски, дипломиран правник од Куманово;

Заменик — Драги Петровски, дипломиран правник од Куманово;

Член — Весел Рамизи, приправник во Општинскиот суд во Куманово;

Заменик — Бранко Трајковски, правник од Куманово.

21. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО НЕГОТИНО

Претседател — Киро Р. Чаушев, секретар на Општинското собрание;

Заменик — Владо Панов Тасев, службеник на Отсек во Општинското собрание;

Секретар — Мишко Иванов Мишев, службеник на Општинското собрание;

Заменик — Јусуф Мустафов, судија за прекршоци;

Член — Никола Спасов, службеник на Општинското собрание;

Заменик — Боро Ристов Андов, службеник на Општинското собрание во Неготино.

22. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД

Претседател — Петар Ѓодоски, судија на Окружниот суд во Охрид;

Заменик — Никола Зафировски, судија на Општинскиот суд во Охрид;

Секретар — Ѓуладин Ѓуладинов, службеник на Општинското собрание;

Заменик — Никола Ристевски, службеник на Општинското собрание;

Член — Никола Крлески, службеник на Општинското собрание — Охрид;

Заменик — Тома Трајановски, вршител на должноста судија за прекршоци во Охрид.

23. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЛЕП

Претседател — Петар Караѓулески, дипломиран правник — службеник во Општинското собрание на општината Прилеп;

Заменик — Владимир Тренковски, секретар на Општинското собрание во Прилеп;

Секретар — Трајко Биновски, службеник на Општинското собрание — Прилеп;

Заменик — Гога Петровски, дипломиран правник во Собранието на општината Прилеп;

Член — Стеван Стојчевски, дипломиран правник во Собранието на општината Прилеп;

Заменик — Живко Магдевски, дипломиран правник во Собранието на општината во Прилеп.

24. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ПРОБИШТИП

Претседател — Стојан Санев, началник во Општинското собрание — Пробиштип;

Заменик — Радослав Михајлов, судија за прекршоци во Пробиштип;

Секретар — Стојан Максимов, службеник на Општинското собрание во Пробиштип;

Заменик — Јаким Заов, службеник на Општинското собрание — Пробиштип;

Член — Трајан Ристов, службеник на Општинското собрание — Пробиштип;

Заменик — Драган Спилов, службеник на Општинското собрание — Пробиштип.

25. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО РАДОВИШ

Претседател — Димитар Ив. Теохарев, судија на Општинскиот суд — Радовиш;

Заменик — Александар Јовичиќ, судија на Општинскиот суд — Радовиш;

Секретар — Методи Форев, секретар на Општинското собрание — Радовиш;

Заменик — Петар Коцев, службеник во Собранието на општината Радовиш;

Член — Ристо Данев, директор на ШИК во Радовиш;

Заменик — Трајан Несторов, службеник во Радовиш.

26. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО РЕСЕН

Претседател — Владимир Грнчаровски, претседател на Општинскиот суд во Ресен;

Заменик — Симон Татарчев, судија на Општинскиот суд во Ресен;

Секретар — Климе Димитровски, секретар на Општинското собрание во Ресен;

Заменик — Борис Петревски, правен референт во Општинското собрание во Ресен;

Член — Нацко Кунгуловски, службеник во Општинското собрание;

Заменик — Борис Ламбев Поповски, судија за прекршоци при Општинското собрание во Ресен;

27. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Претседател — Васил Велковски, претседател на Општинскиот суд во Свети Николе;

Заменик — Гане Тодоровски, судија на Општинскиот суд во Свети Николе;

Секретар — Ангел Маневски, секретар на Општинското собрание — Свети Николе;

Заменик — Јордан Јачев, службеник на Општинското собрание — Свети Николе;

Член — Димче Костов, службеник на Општинското собрание — Свети Николе;

Заменик — Ангел Тосев, службеник при Општинското собрание — Свети Николе.

28. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА

Претседател — Јонче Белески, претседател на Општинскиот суд — Струга

Заменик — Јордан Кочоски, судија на Општинскиот суд во Струга;

Секретар — Ристо Бушуроски, секретар на Општинското собрание — Струга;

Заменик — Александар Гоцоски, секретар на ХЕ „Глобочица“ во Струга;

Член — Чедомир Неловски, јавен правобрани-тел во Струга;

Заменик — Ѓорше Трајковски, службеник во Општинското собрание во Струга.

29. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА

Претседател — Димитар Фитанов, претседател на Општинскиот суд во Струмица;

Заменик — Александар Токарев, судија на Општинскиот суд во Струмица;

Секретар — Томе Замбаков, службеник на Општинското собрание во Струмица;

Заменик — Ванчо Мавров, службеник на Општинското собрание — Струмица;

Член — Кирил Семенов, службеник на Општинското собрание — Струмица;

Заменик — Алекса Стоилов, службеник на Општинското собрание — Струмица.

30. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ТЕТОВО

Претседател — Миле Крцковски, претседател на Окружниот суд — Тетово;

Заменик — Хилми Емини, судија на Окружниот суд — Тетово;

Секретар — Блашко Крстевски, службеник на Општинското собрание — Тетово;

Заменик — Шабан Хаџи Сабриу, службеник на Општинското собрание — Тетово;

Член — Велија Велиу, судија за прекршоци — Тетово;

Заменик — Александар Серафимовски, службеник на Општинското собрание — Тетово.

31. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Претседател — Александар Варналиев, судија на Општинскиот суд во Титов Велес;

Заменик — Јордан Танев, судија на Општинскиот суд во Титов Велес;

Секретар — Славчо Петров, судија на Општинскиот суд во Титов Велес;

Заменик — Божана Нацева, судија во Општинскиот суд — Титов Велес;

Член — Јован Богданов, судија во Окружниот суд — Титов Велес;

Заменик — Душан Каров, судија во Општинскиот суд — Титов Велес;

32. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП

Претседател — Димитар Василев, судија на Окружниот суд во Штип;

Заменик — Љубен Велков, претседател на Општинскиот суд во Штип;

Секретар — Трајко Кошевалиски, началник на Одделението за општа управа при Собранието на општината во Штип;

Заменик — Методи Панев, судија за прекршоци при Собранието на општината во Штип;

Член — Ангел Кулаков, службеник во Собранието на општината Штип;

Заменик — Елена Бочварова, службеник во Собранието — Штип.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10/65

Скопје

Секретар,

Никола Јанев, с. р.

Претседател,

Киро Никовски, с. р.

28.

На основа член 37 став 1. точка 1. од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), а согласно член 37 став 3. од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 9. II. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

I

Граничниот износ на најниското пензиско примане, со цел на одредување на заштитниот додаток на пензиите, се определува во износ од 17.000 динари.

II

Според членот 37 од Основниот закон за пензиското осигурување заштитен додаток на пензиите претставува разлика помеѓу износот на пензијата што му припаѓа на уживателот според Законот и износот од точка I. од оваа одлука, а се определува во процент од таа разлика, зависно од должината на пензискиот стаж до пензионирањето и ќе изнесува:

1. За уживатели на старосна пензија — мажи, кои имаат пензиски стаж:

- до 15 години 70% од разликата,
- преку 15 до 35 години
за секоја година по . . . 15% од разликата,
- преку 35 години 100% од разликата.

2. За уживатели на старосна пензија — жени, кои имаат пензиски стаж:

- до 15 години 70% од разликата,
- преку 15 до 30 години
за секоја година по . . . 2% од разликата,
- преку 30 години 100% од разликата.

III

Според членот 94 од Основниот закон за пензиското осигурување висината на заштитниот додаток на семејните пензии се определува од разликата на вкупниот износ на пензија која припаѓа по Законот и граничниот износ од точката I. на оваа одлука, според бројот на членовите на семејството кои имаат право на семејна пензија и според пензискиот стаж по претходната точка и другите услови предвидени со посебни прописи по следнава табела:

- за еден член уживател на пензија . . . 70% од разликата,
- за два члена уживатели на пензија . . . 80% од разликата,
- за три члена уживатели на пензија . . . 90% од разликата,
- за четири и повеќе члена уживатели на пензија 100% од разликата.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

Број 02-293/1

9 февруари 1965 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

29.

На основа член 37 став 1 точка 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), а согласно член 31 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 9. II. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА СПОРЕД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензија, според Основниот закон за пензиското осигурување, се определува во износ од 145.000 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

Број 02-297/1

9 февруари 1965 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

30.

На основа член 37 став 1 точка 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 22/62), а согласно член 83 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 51/64), Собранието на Републиката заедница

за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 9. II. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ОТПРАТНИНАТА НА ВДОВИЦА КОЈА НЕ СЕ ЗДОБИЛА СО ПРАВО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

I

Износот на отпратнината што припаѓа на вдовица која не се здобила со право на семејна пензија затоа што не наполнила 45 години живот, не е во работен однос, ниту пак врши самостојна дејност, се определува во висина од шесмесечниот износ на семејната пензија што би и припаѓала ако би се здобила со тоа право, со тоа што најнискиот износ на отпратнината не може да биде помал од 75.000.— ниту повисок од 140.000.— динари.

Ако има членови на семејството кои имаат право на семејна пензија — отпратнината се утврдува според делот на пензијата што би и припаднал на вдовицата кога таа би била соуживател на семејната пензија.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

Број 02-295/1

9 февруари 1965 година

Скопје

Директор,

Претседател,

Душко Ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р.

31.

На основа член 37 став 1 точка 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 22/62), а согласно член 245 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 51/64), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 9. II. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА КОЈА НЕ СЕ ЗДОБИЛА СО ПРАВО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

I

Висината на материјалното обезбедување за вдовица која не се здобила со право на семејна пензија поради тоа што не ги исполнила условите пропишани за стекнување право на семејна пензија, се утврдува во износ од 70% од основот со кој би ѝ се одредила семејна пензија, ако би остварила право на истата.

Како највисок износ на материјалното обезбедување се утврдува од 13.900.— динари најнизок износ од 9.250 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

Број 02-294/1

9 февруари 1965 година

Скопје

Директор,

Претседател,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Михајло Апостолски, с. р.

32.

На основа член 83 од Законот за инвалидско осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 49/58), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 9. II. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА

I. Додатокот за помош и нега на трудовите инвалиди од I категорија на инвалидност според членот 82 став 1 од Законот за инвалидско осигурување, се утврдува во износ од 13.000.— динари месечно.

II. Додатокот за помош и нега на осигуреник од членот 82 став 2 од Законот за инвалидско осигурување ќе изнесува 60% од износот утврден во точката 1 од оваа одлука.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

Број 02-429/1

9 февруари 1965 година

Скопје

Директор,

Претседател,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Михајло Апостолски, с. р.

33.

На основа член 6 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63 и 2/65) и член 155 точка 16 од Статутот на општината Ресен, Собранието на општината Ресен на XXV-та заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 10. II. 1965 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

1. Се распишуваат избори за една половина одборници на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници на Собранието на општината Ресен чии мандат трае две години.

2. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници ќе се одржат на 26 март 1965 година.

3. Изборите за одборници на Општинскиот собор ќе се одржат на 28 март 1965 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање на одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Бр. 01-1228/1

10 февруари 1965 година

Ресен

Претседател,

Горѓи Прцулевски, с. р.

34.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Собранието на општината Делчево на заедничката седница на двата собора, одржана на 10-III-1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ДЕЛЧЕВО

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години и тоа:

1. Во групата стопанство

а) Во подгрупата индустрија во изборните единици број 2, 3, 4, 5, 7 и 10;

б) Во подгрупата земјоделство во изборните единици број 3, 4 и 5;

2. Во групата просвета и култура во изборната единица бр. 2.

3. Во групата на јавни служби во изборната единица бр. 1.

II

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици број 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 во кои се избрани одборници на две години.

III

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејствија се смета денот на донесувањето на ова решение.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-567

10 февруари 1965 година

Делчево

Претседател

на Општинското собрание,
Славе Атанасов, с. р.

35.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63 и 2/65 год.), Собранието на општината Идадија на II-та заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 10. III. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ИДАДИЈА

1. Се распишуваат избори за одборници на Општинското собрание на општината Идадија.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Идадија ќе се одржат на 28. III. 1965 година.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Собранието на општината Идадија ќе се одржат на 26. III. 1965 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

5. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 849

10 февруари 1965 година

Скопје

Претседател

на Собранието на општината Идадија.

Палеш Томислав, дипл. град. инж., с. р.

36.

На основа чл. 6 ст. 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65 год.), а во врска со чл. 135 ст. 1 од Статутот на општината Демир Хисар („Службен гласник на Битолска околија“ бр. 7/64 год.), Собранието на општината Демир Хисар на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10. II. 1965 год., донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во кои се избрани одборници на две години а имено:

— Во изборна единица број 1 — од подгрупата индустрија во Претпријатието за производство, откуп, преработка и продажба на тутун во Демир Хисар (наместо одборникот Цветановска Коца).

— Во изборна единица број 2 — с. Сапотница — во подгрупата индустрија од Рудници и железарница Скопје — Рудник „Демир Хисар“ с. Сапотница (наместо одборникот Тасевски Вангел);

— Во изборната единица број 5 — во подгрупата пата индустрија Трговското претпријатие „Вигла“ Демир Хисар;

— Во изборна единица број 4 — од сообраќај.

— Во изборна единица број 6 — во подгрупата индустрија од занаетчиство (наместо одборникот Џајковски Ристе);

— Во изборна единица број 1 — во подгрупата земјоделство од Земјоделската задруга „Првена звезда“ с. Кутретино;

— Во изборна единица број 3 — во подгрупата земјоделство од Земјоделската задруга „Караорман“ с. Стругово;

— Во изборна единица број 5 — во подгрупата Земјоделство од Земјоделската задруга „Единство“ с. Вардино;

— Во изборна единица број 6 — во подгрупата земјоделство од Земјоделската задруга „Мирче Ацев“ с. Прибилци;

— Во изборна единица број 8 — во подгрупата земјоделство од Земјоделската задруга „Топлица“ с. Слоештица;

— Во изборна единица број 9 — во подгрупата земјоделство од Земјоделската задруга „Пчела“ с. Доленци;

— Во изборна единица број 11 — во подгрупата земјоделство од Земјоделската задруга „Јордан Пиперката“ с. Брезово;

— Во изборна единица број 1 — во групата просвета и култура (наместо одборникот Кочанковска Елена);

— Во изборна единица број 1 — социјално здравствена група (наместо одборникот Велјановски Нове);

— Во изборна единица број 1 — во групата на јавни служби (наместо одборникот Димитриовски Владо).

II

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници а имено:

— Во изборна единица број 1 — Света;

— Во изборна единица број 3 — Доленци;

— Во изборна единица број 4 — Железнец;

— Во изборна единица број 9 — Вирово;

— Во изборна единица број 10 — Боишта;

— Во изборна единица број 11 — Жван (наместо одборникот Пејковски Донче);

— Во изборна единица број 12 — Сапотница (наместо одборникот Трајковски Трајан);

— Во изборна единица број 13 — Ракитница;

— Во изборна единица број 14 — Прибилци;

— Во изборна единица број 17 — Мургашево; (наместо одборникот Станоевски Павле);

— Во изборна единица број 18 — Граиште;

— Во изборна единица број 20 — Слечче; (наместо одборникот Стевковски Ристе);

— Во изборна единица број 21 — Кутретино;

— Во изборна единица број 23 — Загориче;

— Во изборна единица број 25 — Смилево (наместо одборникот Кочанковски Ристе);

III

Решението ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 02-373/1

10 февруари 1965 година

Демир Хисар

Претседател
на Собранието на општината,
Стеван Силјановски, с. р.

37.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на град Скопје и член 4 и 5 од Одлуката за организацијата и делокругот на работата на Собранието на општината Кале и неговите органи, Собранието на општината Кале на својата II-ра заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАЛЕ

1) Се распишуваат избори за одборници на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници на Собранието на општината Кале.

2) Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Кале ќе се одржат на 28 март 1965 година.

3) Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Собранието на општината Кале ќе се одржат на 26 март 1965 година.

4) Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање на одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

5) Ова решение влегува во сила со донесувањето, а да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 761

15 февруари 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на општината Кале,
Горѓи Георгиевски, с. р.

38.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 25/63 и 2/65 година), Собранието на општината Гостивар на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 10. II 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

1. Се распишуваат избори за одборници на Општинското собрание на општината Гостивар.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Гостивар ќе се одржат на 28. II. 1965 година.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание на општината Гостивар ќе се одржат на 26. III. 1965 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 363

10 февруари 1965 година

Гостивар

Претседател

на Општинското собрание Гостивар,
Димче Димитриевски, с. р.

39.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63 и 2/65), Собранието на општината Гевгелија на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 10-II-1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА

1. Се распишуваат избори за одборници на Собранието на општината Гевгелија.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Гевгелија ќе се одржат на 28-III-1965 година.

3. Изборот за одборници на Соборот на работните заедници на Собранието на општината Гевгелија ќе се одржат на 26-III-1965 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 01-333/1

10 февруари 1965 година

Гевгелија

Претседател

на Собранието на општината Гевгелија,
Душко Колев, с. р.

40.

На основа чл. 6 ст. 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“

бр. 2/65), Собранието на општината Радовиш на заедничката седница на обата собора, одржана на ден 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години и тоа:

1. Во групата на стопанство:

— во подгрупата индустрија во изборните единици 1, 3, 5, 7 и 9,

— во подгрупата земјоделие во изборните единици 11, 13, 15, 17 и 19.

2. Во групата просвета и култура:

— во изборните единици 1 и 3.

3. Во групата социјално здравна:

— во изборните единици 1.

4. Во групата јавни служби:

— во изборните единици 1 и 3.

На 28 март 1965 год. ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на 2 години и тоа: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23.

II

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

III

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 01-428/1

10 февруари 1965 година

Радовиш

Претседател

на Собранието на општината Радовиш,
Александар Донов, с. р.

41.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Собранието на општината Куманово на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

1. Се распишуваат избори за одборници на Општинското собрание на општината Куманово.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Куманово ќе се одржат на 28. III. 1965 година.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание на општината Куманово ќе се одржат на 26. III. 1965 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 1337/1

10 февруари 1965 година

Куманово

Претседател
на Општинското собрание,
Јездимир Богдански, с. р.

42.

На основа чл. 6 став 1 од Законот за избор на одборници на Општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Собранието на општината Св. Николе на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СВ. НИКОЛЕ

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години, а имено:

А. Во групата стопанство

а) Во подгрупата индустрија

1. Изборна единица број 1 избира 2 одборника а ги опфаќа работните организации: „Картон-текст“ — Св. Николе.

2. Изборна единица број 2 избира 2 одборника а ги опфаќа работните организации: „Изолтерма“ — Св. Николе, ткачницата „Македонка“ и Фабриката за сточна храна.

3. Изборна единица број 4 избира 2 одборника а ги опфаќа работните организации: „Свила“, „Електро-Македонија“ — Св. Николе, Берберската задруга „Идеал“ — Св. Николе, Комуналната установа — Св. Николе и приватните занаетии зачленети во стопанската комора.

4. Изборна единица број 7 избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: Комуналното претпријатие — с. Цумајлија.

б) Во подгрупата земјоделие

5. Изборна единица број 8 избира 2 одборника а ги опфаќа работните организации: Дирекцијата на ЗИК „Овче Поле“ — Св. Николе и Механичката работилница — Св. Николе.

6. Изборна единица број 10 избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: Погоните на ЗИК „Овче Поле“ во с. Цумајлија и Црнилиште

7. Изборна единица број 13 во која се избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: Општата земјоделска задруга — с. Горобинци.

8. Изборна единица број 16 избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: ОЗЗ — с. Орел и ОЗЗ — с. Мечкуевци.

9. Изборна единица број 18 избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: ОЗЗ — с. Ерцелија, Шумското стопанство — Св. Николе и Општината станица — с. Пеширово.

Б. Група просвета и култура

1. Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: основното училиште во Св. Николе и с. Кнежје, Работничкиот универзитет — Св. Николе и Библиотеката — Св. Николе.

2. Изборна единица број 3 избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: основните училишта во селата: Горобинци, Сопот, Преот, Крушица, Стањевци, Павлешенци, Д. Гуѓанци и Строиманци.

3. Изборна единица број 5 избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: основните училишта во селата: Цумајлија, Гузумелци, Милено, Дорфулија, Каратманово, Кишино, Коселери, Ацибегово, Сарамзалино и Црнилиште.

В. Здравствено социјална група

1. Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: Дом за народно здравје, Здравн. станица — с. Цумајлија, Градската аптека — Св. Николе и Заводот за социјално осигурување — филијала — Св. Николе.

Г. Група јавни служби

1. Изборна единица број 1 избира 2 одборника а ги опфаќа работните организации: Општинското собрание — Св. Николе и Општинскиот синдикален совет — Св. Николе.

II

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на 2 години а имено:

1. Изборна единица број 2 која избира 4 одборника а ги опфаќа II реон Св. Николе со селата Нова и Стара Мездра.

2. Изборна единица број 4 која избира 1 одборник а ги опфаќа населените места с. Ранченци, Макреш и Патетино.

3. Изборна единица број 6 која избира 1 одборник а ги опфаќа населеното место с. Орел.

4. Изборна единица број 8 која избира 1 одборник а ги опфаќа населените места с. Г. Гуѓанци и Строиманци.

5. Изборна единица број 10 која избира 1 одборник а ги опфаќа населеното место с. Павлешенци.

6. Изборна единица број 12 која избира 1 одборник а ги опфаќа населените места с. Буриловци, Арбасанци и Стануловци.

7. Изборна единица број 14 која избира 1 одборник а го опфаќа населеното место с. Цумзјлија.

8. Изборна единица број 15 која избира 1 одборник а го опфаќа населеното место Милино и Гузумелци.

9. Изборна единица број 16 која избира 2 одборника а ги опфаќа населените места с. Дорфулија, Кишино и Бокерлија.

10. Изборна единица број 18 која избира 1 одборник а ги опфаќа населените места с. Коселери, Хаџи Матово и Сарамзалино.

11. Изборна единица број 20 избира 1 одборник а го опфаќа населеното место Г. и Д. Црнилиште.

12. Изборна единица број 22 избира 2 одборника а ги опфаќа населените места Амзабегово и Пеширово.

13. Изборна единица број 24 избира 1 одборник а ги опфаќа населените места с. Преост, Солог и Трстеник.

14. Изборна единица број 25 избира 1 одборник а ги опфаќа населените места с. Малино, Крушица и Алакинци.

III

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

IV

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-409

10 февруари 1965 година

Св. Николе

Претседател
на Собранието на општината
Св. Николе,
Гаврило Гаврилски, с. р.

43.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и на Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Собранието на општината Струмица на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10 февруари 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

1. Се распишуваат избори за одборници на Општинското собрание на општината Струмица.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Струмица, ќе се одржат на 28 март 1965 година.

3. Изборите за одборници во Соборот на работните заедници на Собранието на општината Струмица ќе се одржат на 26 март 1965 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-1213/1

11 февруари 1965 година

Струмица

Претседател
на Собранието на општината
Струмица,
Горѓи Мицев, с. р.

44.

На основа чл. 6 ст. 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје и чл. 207 од Статутот на Општината Винаца, Собранието на општината Винаца на заедничката седница на обата собора, одржана на 1. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ВИНАЦА

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години а имено: бр. 1, 4, 7 и 8 од групата стопанство, бр. 1 од групата просвета и култура и бр. 1 од групата јавни служби.

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници во Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на две години а имено: бр. 2 Винаца, бр. 4 — Виничка Кршла, бр. 5 — Градец, бр. 8 — Истибани, бр. 9 — Јакимово, бр. 12 — Крушево, бр. 15 — Пеклани и бр. 13 — Лески.

II

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета 10. I. 1965 година.

III

Ова решение влегува во сила со донесувањето, а да се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-363/1

1 февруари 1965 година

Винаца

Претседател
на Собранието на општината
Винаца,
Благој Вејански, с. р.

45.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Собранието на општината Дебар

на XXI-та заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕБАР

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на 2 години, а имено:

А. ГРУПА СТОПАНСТВО

1. Во подгрупата индустрија

1. Изборна единица бр. 1 Индустрија за теписи „Новост“ — Дебар избира 3 одборника;
2. Изборна единица бр. 2 Ф-ка за гипс „Радика“ — Дебар избира 1 одборник;
3. Изборна единица бр. 3 „Кораб“ — Дебар избира 1 одборник;
4. Изборна единица бр. 8 ГП „Маврово“ — Дебар избира 1 одборник.

2. Во подгрупата земјоделие

1. Во изборна единица бр. 2 „Прогрес“ — Дебар избира 2 одборника;

Б. ВО ГРУПА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

1. Изборна единица бр. 1 Осмолетка „Братство-единство“ — Дебар избира 1 одборник;
2. Изборна единица бр. 2 Осмолетка „Моша Пијаде“ с. Папрадник избира 1 одборник;

В. ГРУПА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНА

1. Изборна единица бр. 1 „Дебарски бањи“ — Дебар избира 1 одборник;

Г. ГРУПА ЈАВНИ СЛУЖБИ

1. Изборна единица бр. 1 Општинско собрание — Дебар избира 1 одборник;
2. Изборна единица бр. 2 ИВР — Дебар избира 1 одборник;
3. Изборна единица бр. 3 ЈНА — Дебар избира 1 одборник;

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на 2 години, а имено:

1. Изборна единица бр. 1 Први реон — Дебар избира 2 одборника;
2. Изборна единица бр. 2 Втори реон — Дебар избира 3 одборника;
3. Изборна единица бр. 3 Трети реон — Дебар избира 2 одборника;
4. Изборна единица бр. 4 с. Баниште избира 1 одборник;
5. Изборна единица бр. 7 с. Баланди избира 1 одборник;
6. Изборна единица бр. 9 с. М. Папрадник избира 1 одборник;
7. Изборна единица бр. 12 с. Новак избира 1 одборник;

8. Изборна единица бр. 14 с. Косоврасти избира 1 одборник;

9. Изборна единица бр. 16 с. Могорча, Осој и Гари избира 2 одборника.

II

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

III

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-593/1

10 февруари 1965 година

Дебар

Претседател
на Општинското собрание,
Абдул Војникз, с. р.

46.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65) Собранието на општината Неготино на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО

I.

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборниците на две години а имено: II, III и V изборна единица од подгрупата индустрија, трговија и занаетчиство; I, II, V, VI и VII изборна единица од подгрупата земјоделие; II изборна единица од групата просвета и култура I изборна единица од групата социјално-здравна; II изборна единица од групата на јавни служби.

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на две години а имено: III, V, VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, XVIII, XX и XXI изборна единица.

II.

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 01-368

12 февруари 1965 година

Неготино

Претседател
на Собранието на општината Неготино,
Јордан Јордановски, с. р.

47.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ број 15/63 и 2/65) и член 190 од Статутот на Општината Штип („Службен гласник на Општината Штип број 2/64), Собранието на општината Штип на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10 февруари 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години и тоа:

1. во групата стопанство, подгрупата индустрија во изборните единици под број III, IV, V, VI, IX, X, XII, XV и XVIII;

2. во групата стопанство, подгрупата земјоделство во изборните единици под број XVIII, XX, XXI, XXII и XXIV;

3. во групата просвета и култура во изборните единици под број II и IV;

4. во социјално-здравствената група во изборните единици под број I и III;

5. во групата јавни служби во изборната единица под број III.

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на две години и тоа: во изборните единици под број I, III, VI, VIII, X, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVIII и XXX.

II

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

III

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-1394/1

Штип

Претседател

на Собранието на општината Штип.
Кангалов Љупчо, с. р.

48.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65) и член 174 од Статутот на општината Кичево, Собранието на општината Кичево на

заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5 февруари 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО

Се распишуваат избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Кичево кои ќе се одржат во текот на месец март 1965 година.

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години и тоа:

I. Во групата стопанство:

а) во подгрупата индустрија во изборните единици број 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 12;

б) во подгрупата земјоделство во изборните единици број 15, 16, 18 и 20;

2. Во групата просвета и култура во изборните единици број 1, 2 и 4;

3. Во групата на јавни служби во изборните единици број 1 и 4.

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на две години и тоа: број 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 и 31.

Како, ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот од донесувањето на ова решение.

Ова решение влегува во сила на 10 февруари а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-693/1

13 февруари 1965 година

Кичево

Претседател

на Собранието на општината Кичево.
Дип. инж. Трајко Апостолоски, с. р.

49.

На основа чл. 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Собранието на општината Кочани на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 29. I. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КОЧАНИ

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години, а имено:

1. Во подгрупата индустрија во изборните единици: 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14 и 15.

2. Во подгрупата земјоделие во изборните единици 1, 2 и 3.

3. Во групата просвета и култура во изборните единици 1, 5 и 7.

4. Во социјално-здравната група во изборната единица бр. 2.

5. Во групата јавни служби во изборната единица бр. 2.

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на две години, а имено: во изборните единици бр. 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 29 и 36.

II

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

III

Решението влегува во сила со донесувањето.

Бр. 01-1103/1

29 јануари 1965 година

Кочани

Претседател

на Собранието на општината Кочани,
Михајло Арсов, с. р.

50.

На основа член 6 ст. 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Собранието на општината Прилеп на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП

I. Се распишуваат избори за одборници на Собранието на општина Прилеп.

II. Изборите за одборници во Општинскиот собор на Собранието на општина Прилеп ќе се одржат на 28 март 1965 година.

III. Изборите за одборници во Соборот на работните заедници на Собранието на општина Прилеп ќе се одржат на 26 март 1965 година.

IV. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-367/1

10 февруари 1965 година

Прилеп

Претседател

на Собранието на општината Прилеп,
Инж. Кирил Бисероски, с. р.

51.

На основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63 и 2/65), Собранието на општината Валандово на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 10. II. 1965 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ВАЛАНДОВО

I

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години во групата стопанство — подгрупа земјоделие, а имено:

Изборна единица број 1 во која се избираат 7 одборника а ги опфаќа Земјоделското стопанство „Анска Река“ со припоените земјоделски задруги „Цветан Димов“ — село Пирава, „Црвена Звезда“ — с. Јосифово, „11 октомври“ — Валандово, „Винојуг“ и Водна заедница — Валандово.

2. За подгрупа индустрија

Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: „Ангропромет“ — Валандово, „Угостител“ — Валандово, продавницата „Жито Македонија“, продавниците за кондури „Слога“, „Бсрово“, „Легура“ сите од Валандово.

3. Изборна единица број 4 во која се избира 1 одборник а ги опфаќа работните организации: Градежното претпријатие „Бигор“, Комуналната управа, Столарското претпријатие „Обнова“, „Шумското стопанство и приватни занаетии.“

4. Група социјално-здравствена

Изборна единица број 1 во која се избираат 2 одборника а ги опфаќа Здравствениот дом и Општинската аптека.

II

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на две години а имено:

1. За изборната единица број 1 Валандово северно од улицата „Маршал Тито“ во која се избираат 4 одборника.

2. За изборната единица број 4 во населените места село Јосифово и Терзели во кои се избираат 2 одборника.

3. За изборната единица број 5 во која се избираат 2 одборника а ги опфаќа селата Градец, Удово, Башали и Плавуш.

4. За изборната единица број 6 во која се избираат 2 одборника а ги опфаќа селата Брајковци и Балинци.

5. За изборната единица број 8 која го опфаќа селото Грчиште се избира 1 одборник.

III

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Број 373/1

10 февруари 1963 година

Валандово

Претседател

на Собранието на општината Валандово,

Димитар Кусемилев, с. р.

52.

На основа чл. 6 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје, Собранието на општината Кратово на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 10. II. 1963 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА СОБАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КРАТОВО

I

На 26 март 1963 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избрани одборници на две години а имено:

А. Во групата стопанство

а) Во подгрупата индустрија

1. Изборна единица број 1 во која се избираат 4 одборници ја опфаќа работната организација Рударско претпријатие силекс „Црни Брв“ — Кратово.

б) Во подгрупата земјоделство

1. Изборна единица број 1 во која се избираат 5 одборници ја опфаќа работната организација Земјоделска задруга „Гоце Делчев“ с. Туралево, припоена кон Земјоделска задруга „Ударник“ од с. Крилатица.

2. Изборна единица број 2 во која се избираат 4 одборници ја опфаќа работната организација Земјоделска задруга „Нова Македонија“ с. Страцин.

Б. Во социјално-здравствената група

1. Изборна единица број 1 во која се избираат 2 одборника ги опфаќа установите: 1. Специјалната болница за ТБЦ — Кратово, 2. Здравствената станица — Кратово, 3. Народната аптека „Здравје“ — Кратово и 4. Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово — Испостава Кратово.

На 28 март 1963 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на две години а имено:

1. Изборна единица број 2 во која се избира 1 одборник и ги опфаќа населените места Нежилово и Каврак.

2. Изборна единица број 4 во која се избира 1 одборник и ги опфаќа населените места Кнежево и Емирица.

3. Изборна единица број 5 во која се избираат 2 одборника и ги опфаќа населените места Шлегово и Приковци.

4. Изборна единица број 6 во која се избира 1 одборник и ги опфаќа населените места Луково, Куново и Близанци.

5. Изборна единица број 9 во која се избира 1 одборник и го опфаќа населеното место Крилатица.

6. Изборна единица број 11 во која се избира 1 одборник и ги опфаќа населените места Тополовик и Кетеново.

7. Изборна единица број 12 во која се избира 1 одборник и го опфаќа населеното место Филиповци.

8. Изборна единица број 15 во која се избираат 2 одборника и го опфаќа населеното место Шопско Рудари.

9. Изборна единица број 18 во која се избираат 2 одборника и го опфаќа населеното место Страцин.

10. Изборна единица број 20 во која се избира 1 одборник и го опфаќа населеното место Горно Кратово.

11. Изборна единица број 22 во која се избира 1 одборник и го опфаќа населеното место Железница.

12. Изборна единица број 23 во која се избира 1 одборник и го опфаќа населеното место Татомир.

II

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

III

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-580

10 февруари 1963 година

Кратово

Претседател

на Собранието на општината Кратово,
Инж. Саво Голубовски, с. р.

53.

На основа член 6 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје, Општинскиот собор и Соборот на работните заедници на Собранието на општината Македонски Брод на XIII-та заедничка седница, одржана на 10. II. 1963 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБАНИЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Се распишуваат избори за одборници на Собранието на општината Македонски Брод во изборните единици во кои мандатот на одборниците е утврден на две години.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор ќе се одржат во следните изборни единици:

ЗА ОПШТИНСКИОТ СОБОР

1. Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник, во селата: Велица и Модришта.

2. Изборна единица број 3 во која се избира 1 одборник, во селата: Волче и Битово.

3. Изборна единица број 5 во која се избира 1 одборник, во селата: Брест и Рамне.

4. Изборна единица број 6 во која се избира 1 одборник, во селата: Брод, Требино и Суви Дол.

5. Изборна единица број 7 во која се избира 1 одборник, во селото Горно Ботушје.

6. Изборна единица број 9 во која се избира 1 одборник, во селата: Девич, Грешница и Слатина.

7. Изборна единица број 11 во која се избира 1 одборник, во селата: Долни Манастирец, Горни Манастирец, Драгов Дол и Инче.

8. Изборна единица број 13 во која се избира 1 одборник, во селата: Ижишта, Дворци и Ореоец.

9. Изборна единица број 15 во која се избира 1 одборник во селото Крапа.

10. Изборна единица број 16 во која се избира 1 одборник, во селата: Локвица и Вир.

11. Изборна единица број 17 во која се избира 1 одборник, во селата: Лупште и Зркле.

12. Изборна единица број 19 во која се избира 1 одборник, во селото Пласница.

13. Изборна единица број 21 во која се избира 1 одборник, во селата: Растеш и Заград.

14. Изборна единица број 23 во која се избира 1 одборник, во селата: Ковач, Самоков и Ковче и

15. Изборна единица број 25 во која се избира 1 одборник, во селата: Тополница, Томино Село и Сушица.

3. Изборите за одборници во Соборот на работните заедници ќе се одржат во следните изборни единици:

— ВО СОБОРОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

А. Во групата стопанство

— Во подгрупата индустрија

1. Изборна единица број 1 во која се избираат 2 одборника во Претпријатието за откуп и обработка на тутун „Треска“ — Одделение за ферментација — Македонски Брод.

2. Изборна единица број 2 во која се избира 1 одборник во Претпријатието за откуп и обработка на тутун — Одделение сортирачи — Македонски Брод.

3. Изборна единица број 3 во која се избираат 2 одборника во Шумското производително претпријатие „Сандански“ — Македонски Брод.

4. Изборна единица број 4 во која се избира 1 одборник во Трговското претпријатие „Бушова Чешма“ во Македонски Брод.

5. Изборна единица број 6 во која се избира 1 одборник во работните единици од сите занаетчи од општествен и приватен сектор.

— Во подгрупата земјоделие

1. Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник во Земјоделската задруга „Млад заедничар“ и Ветеринарната станица во Македонски Брод.

2. Изборна единица број 3 во која се избира 1 одборник во Земјоделската задруга „Пешница“ — село Локвица.

3. Изборна единица број 3 во која се избира 1 одборник во Земјоделската задруга „Треска“ — село Модриште и

4. Изборна единица број 7 во која се избира 1 одборник во Земјоделската задруга „Напредок“ — село Самоков.

Б. Во групата на просвета и култура

1. Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник во Осмогодишното училиште Самоков и Растеш и основните четиригодишни училишта во селата: Зркле, Лупште, Бенче, Звечен, Брест, Рамне, Косово, Треовле, Здуње, Долно Ботушје, Горно Ботушје, Битово и Волче.

2. Изборна единица број 3 во која се избира 1 одборник во осмогодишните училишта во: Македонски Брод, Локвица, Пласница и четиригодишните училишта: Црешнево, Вир, Крапа, Сланско, Девич, Грешница, Латово, Русјаци и Ижишта.

В. Во социјално-здравствената група

1. Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник, во Здравствениот дом во Македонски Брод и испоставата на Комуналниот завод за социјално осигурување — Македонски Брод.

Г. Група на јавни служби

1. Изборна единица број 1 во која се избира 1 одборник во Собранието на општината Македонски Брод, Општинскиот одбор на ССРМ, ОПК на СКЈ — Македонски Брод, Испоставата за запослување на работници — Брод, станиците на Народната милиција во Брод, Самоков и Здуње.

4. Изборите за одборници во Соборот на работните заедници од страна на работните луѓе ќе се одржат на 26. III. 1965 година.

5. Изборите за одборници во Општинскиот собор од страна на избирачите ќе се одржат на 28. III. 1965 година.

6. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање на одделни изборни дејства се смета 10. II. 1965 година.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 03-433/1

10 февруари 1965 година

Македонски Брод

Претседател

на Собранието на општината
Македонски Брод,

Венче М. Станкоски, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-24309/1 од 31 декември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Карчов Трајко, роден на ден 18 февруари 1924 година во Штип, од татко Стојан и мајка Пандурка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дериволов Трајко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (57)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23286/1 од 23 декември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Думалоски Богомил, роден на ден 17 ноември 1945 година во село Полчиште, Битолско, од татко Стојко и мајка Ана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (58)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23474 од 24 декември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Апостолов Александар, роден на ден 11 ноември 1932 година во село Пюпадија, Титоввелешко, од татко Јефрем и мајка Мара, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ристовски Цанде**.

Промената на личното име на Апостолов Александар се протегнува и на малолетните му деца, и тга: Апостолов Живко, роден на 5 август 1955 година во Титов Велес и Апостолов Спасе, роден на ден 20 мај 1958 година во Титов Велес, така што во иднина фамилијарното име на децата ќе им гласи **Ристовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (59)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17344/1 од 13 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ивановска Илинка, родена на ден 25. VII. 1951 година во село Битуше, Тетовска околина, од татко Вељо и мајка Драгана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Виолета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (61)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-18238/1 од 28 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Монева Нада, родена на ден 6 февруари 1958 година во Кратово, од татко Моне Стојмир и мајка Верка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Фона**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (62)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-23213/1 од 23 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петревски Петре, роден на ден 2 октомври 1922 година во село Иванчишта, од татко Стојан и мајка Ратка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Мојсовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (63)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23214/1 од 23 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристески Никола, роден на ден 6 декември 1914 година во село Лескоец, од татко Јаким и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пацевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (64)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-64/1 од 9 јануари 1965 година, ја одобри промената на личното име на Велјановски Здраве, роден на ден 13 септември 1922 година во село Велушица, општина Битола, од родители: татко Васил и мајка Велика, така што во иднина личното име ќе му гласи **Илчевски Здравко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (65)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23910/1 од 30 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Атанасковиќ Пренко, роден на 10 октомври 1937 година во село Јасен, Витина, од татко Атанасковиќ Марко и мајка Петра Атанасковиќ, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Милан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (66)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-20285/1 од 23 ноември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ставревски Трајко, роден на ден 14 септември 1941 година во село Лисиче, од татко Ставревски Милан и мајка Тодора, така што во иднина личното име ќе му гласи **Драган**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (67)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-320/1 од 9 јануари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Младенов Најден, роден на ден 2 март 1946 година во село Драгоево, Штипско, од татко Милан и мајка Наза, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ацо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (68)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка по тужбата на Вескова Мицева Вера од Скопје, ул. „800“ бр. 2, прстиж тужениот Јане Весов од село Крушораци, околија Леринска, Егејска Македонија, а сега со непознато место на живеење, за утврдување на брак.

Се повикува лицето Јане Весов, со непознато место на живеење, да се јави во Окружниот суд во Скопје или да даде точна адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во противно ќе му биде поставен старател, согласно член 46 од ОЗС.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1328/64.
(60)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. X. 1963 година, рег. бр. 13/63, книга II, е запишана под фирма: Станбена задруга „Графевинар“ — Охрид. Предмет на работењето на задругата е да изработува програма за задружна изградба на станбени згради, да изнајде најпогодни и најекономични форми во реализацијата и работата за изградба на станбени згради во сопствена режија и во кооперација со матичните претпријатија, да набавува благовремено земјишни парцели за изградба на станови, да развива секаква дејност почнувајќи од собирање на штетни влогови и со помош на заедницата па до изградба со што се овозможува побрзо, поекономично и поефтино градење на станови, да осигура потребни финансиски средства за работа на задругата.

Задругата е основана на основачкото собрание. Задругата ќе ја потпишуваат Макеларски Левко и Маневски Богоја.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 340/63.
(405)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. II. 1964 година, рег. бр. 5/56, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови радиоапарати, трансистори, грамофони, телевизори, осветни тела, фрижидери, електрични шпорети, прахосмукалки, машини за перење, телефонски апарати, бојлери, шивачки машини, електрични пегли, кади, комбинирани казани за купатило и батерии за купатило.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп.

Раководител на продавницата е Богоевски Јордан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 59/64.
(412)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1963 година, рег. бр. 20/63, книга I, се запишани под фирма: Рудници за експлоатација и оплеменување на неметали „Партизан“ од Прилеп. Предмет на работењето на рудниците е: експлоатација и оплеменување на кизелгур, фелспат, кварц, дистен и украсен камен, мермер и оникс.

Рудниците се основани од Самостојниот погон со одлука на Работничкиот совет на Претпријатието „Партизан“ од Прилеп бр. 1314 од 13. XII. 1963 година, а со ршението на Собранието на општината Прилеп бр. 1253/2 од 15. XII. 1963 година е конституирано.

Рудниците ќе ги потпишува Коле Вијачески, досегашен директор на самостојниот погон „Рудар“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 410/63.
(413)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. X. 1963 година, рег. бр. 19/55, книга II, е запишана под фирма: Угостителска единица-менза при Земјоделската задруга „Орде Чопела“, с. Варош, Прилеп. Предмет на работењето на мензата е: угостителски услуги за своите работници-членови на задругата.

Мензата е основана од Земјоделската задруга „Орде Чопела“ од с. Варош.

Мензата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 357/63.
(414)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. I. 1964 година, рег. бр. 8/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница бр. 17 во Прилеп на Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на теписи, гарнитуре, патеки, прекривачи, кебиња, декор платно и штоф, мебел штоф, чипка, сидњаци, столњаци, мушам за маси, мушам за патос и гуми, брисачи, постели, јоргани, јамболии и платно за сонце.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп.

Раководител на продавницата е Илиески Александар, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 21/64.
(416)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. XII. 1963 година, рег. бр. 16/63, книга I, е запишан под фирма: „Електромакедонија“ — Скопје, дистрибутивно произведен погон, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на погонот е: дистрибуција на електрична енергија која што опфаќа: купување и продажба на електрична енергија и експлоатација и одржување на електроенер-

гетските постројки во состав на претпријатието; производство на електрична енергија во електрични центри што се во состав на претпријатието.

Споредна стопанска дејност: изградба, реконструкција и ремонт на електроенергетски објекти и електрични инсталации; изработка и поправка на електроенергетска опрема и постројки; електроинсталатерски работи; изработка на техничка инвестициона документација и инвестициони програми.

Погонот е основан од поранешното Дистрибутивно претпријатие — Битола, спознато со други електродистрибутивни претпријатија во „Електро-Македонија“ — Скопје, со акт бр. 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година.

Погонот ќе го потпишуваат Илија Боцевски, директор, и Миле Алимаскоски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 358/63. (417)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. I. 1964 година, рег. бр. 4/57, книга II, е запишана под фирма: Продавница „Современ дом“ од Прилеп на Шумското индустриско претпријатие „Црн Бор“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на готов намештај што го произведува основачот, а поради дополнително на асортиманот и продажба на федер мадраци, столци, кујни, маси и друга дрвна галантерија.

Продавницата е основана од Претпријатието „Црн Бор“ — Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Радосављевиќ Јелица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 25/64. (419)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. VI. 1963 година, рег. бр. 9/63, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Претпријатието „Гуро Салај“ од Лесковац. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на лесна и тешка конфекција, како и трикотаж како дополнителен производ.

Продавницата е основана од Претпријатието „Гуро Салај“ — Лесковац.

Раководител на продавницата е Богоевски Бранко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 235/63. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 54, страна 139, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за текстил, галантерија, кожи, гума, парфимерија и др. на големо и мало „Текстилпромект“ од Куманово — Продавница во Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на електрични уреди и тоа: фрижидери, електрични шпорети, перачки, усисувачи, шивачки машини и плински уреди.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Текстилпромект“ — Куманово, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04-1374/1 од 1. II. 1964 година.

Раководител на продавницата е Стојановски Благојев Живко.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 117/64. (317)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации рег. бр. 5/59, книга IV, е запишана под фирма: Продавница број 7 во Ресен на Претпријатието „Пелистер“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски производи — конфекција што ги произведува Претпријатието „Пелистер“ од Ресен, како и плетен стока од други производители што служи за дополнително асортиманот на продавницата.

Продавницата е основана од Претпријатието „Пелистер“ — Ресен.

Раководител на продавницата е Благој Китановски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 293/63. (423)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. IX. 1963 година, рег. бр. 54/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница во село Мислодежда на Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда“ од село Глобочица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на животни намирници и предмети за домашна потреба.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда“ од село Глобочица.

Раководител на продавницата е Сефер Џила, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 317/63. (425)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. VIII. 1963 година, рег. бр. 1/57, книга III, е запишана под фирма: Погонска единица — деловна во Струга на Производителното услужно и занаетчиско претпријатие „Единство“ од Струга. Предмет на работењето на погонската единица е: автомеханичарски занает, металопреработувачка струка.

Погонската единица е основана од Претпријатието „Единство“ — Струга.

Раководител на погонската единица е Скепароски Крсте, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 279/63. (427)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. XII. 1963 година, рег. бр. 1/57, книга III, е запишана под фирма: Работилница во Струга на Западното претпријатие „Единство“ од Струга. Предмет на работењето на работилницата е: радио-механичарска и електромеханичарска: изработка, поправка, одржување на сите видови радиопарати, мултипликатори, дитектори, разгласни станици, магнетофони, помали антенски и други радиоуреди и на сите апарати и уреди за високофреквентна струја, промена на отпорот, кондензаторите и радио цевките, премотување на калемите на мрежни и излезни трансформатори, поправка на скали и други механичарски делови и нивно регулирање.

Работилницата е основана од Претпријатието „Единство“ — Струга, а согласно со одобрението на Собранието на општината Струга број 07-6592/1 од 1. XI. 1963 година.

Раководител на продавницата е Стефан Димовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 368/63. (429)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 826, страна 949, книга III, е запишана под фирма: Градежно претпријатие „Ратко Митровиќ од Белград — Работничка менза во Скопје (во просторите на работниците од градилиштето на улица „711“ населба „Вардар“). Предмет на работењето на мензата е: припремање исхрана на работниците, а исто така ќе се точат алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Ратко Митровиќ од Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 03-3405 од 21. IV. 1959 година.

Работничката менза ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Јовановиќ Михајло, раководител, и Павловиќ Горѓе, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 167/64. (436)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 831, книга III, е запишан под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск во Скопје, ул. „577“. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на слаткарски производи, таан алва, локум, шеќерни производи; продажба на бело печиво и буреци, припремање на чај, црно и бело кафе, трговски стоки; продажба на пиво и останати производи од пиварска индустрија.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-5076 од 10. III 1964 година.

Раководител на киоскот е Ушлиновски Павле.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 162/64. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 831, книга III, е запишан под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск во Скопје, улица „577“ (раскрсница на Железарницата). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на слаткарски производи — таан алва, локум, шеќерни производи, продажба на бело печиво и бурски, припремање на чај црно и бело кафе, трговска стока, продажба на пиво и останати производи од пиварска индустрија.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-5075 од 10. III 1964 година.

Раководител на киоскот е Павле Ушлиновски

Киоскот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 170/64. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 251, страна 819, книга I, е запишана под фирма: Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело Езеро“ од село Жеровјане — Продавница број 28 во село Долни Чelopeк. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало мешовити индустриски стоки и колонијални производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското мешовито претпријатие на мало „Бело Езеро“ од село Жеровјане, а согласно со решението на Собранието на општината Жеровјане број 04-420/1 од 9. III 1964 година.

Раководител на продавницата е Синани Имер.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 164/64. (448)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 827, серија бр. 955, книга III, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со обувки од гума, каучук и пластични маси на големо „Обука“ од Белград — Продавница во Скопје, улица „106а“ бр. 13. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови обувки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Обука“ од Бел-

град, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 143 од 20. II. 1964 година.

Раководител на продавницата е Матик Драган.

Продавницата ќе ја постигува, задолжува и раздолжува Никола Ружик, главен директор на претпријатието, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 132/64. (460)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 278, страна 809, е запишан под фирма: Занаетчиско претпријатие за сода-вода, безалкохолни пијалоци, мраз, слаткарски производи и печиво „4 јули“ — Титов Велес — Киоск во Титов Велес, улица „Алексо Демниев“. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на безалкохолни пијалоци, слаткарски производи и печиво.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Занаетчиското претпријатие „4 јули“ — Титов Велес, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес бр. 03-2564 од 17. III. 1961 година.

Раководител на киоскот е Гурова Вера.

Киоскот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 169/64. (446)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Петровиќ, Скопје. (3908)
Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Цветаноски Трајан, Скопје. (3909)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка В. Симеоновска, Скопје
Здравствена легитимација на име Хасиба Демир, Скопје. (3911)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Штип на име Кирил Т. Милчев, Скопје. (3912)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авдо Шековиќ, Скопје. (3913)

Свидетелство за завршен матурски испит издадено од Гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид на име Кирил Кичеџ, ул. „Самуилова“ бр. 80, Охрид. (3914)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Сејфула, Скопје. (3915)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Стиф Наумов“ — Скопје на име Нада Плеша, Скопје. (3916)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Плеша, Скопје. (3917)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лепосава Пиперковска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Денко Тсодосиевски, Скопје. (3919)

Работна книшка бр. 15351, издадена од Титов Велес на име Панче Јорданов, ул. „Јовче Чучук“ бр. 28, Титов Велес. (3920)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Горѓиева, Скопје. (3921)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор В. Китановски, с. Г. Соње, Скопје. (3922)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рауф Абдула, с. Кондово, Скопје. (3923)

Здравствена легитимација бр. 232359, издадена од ЗСО — Скопје на име Татијана Тодорова, Скопје. (3924)

Здравствена легитимација бр. 36888, издадена од КЗСО — Гостивар на име Јове Петрески, с. Железна Река, Гостивар. (3925)

Работна книшка бр. 9026, издадена од ГНО — Куманово на име Ливанта Бошковска, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 42, Куманово. (3926)

Здравствена легитимација на име Кита Јованчева Иванова, с. Црешево, Скопје. (3927)

Здравствена легитимација бр. 1030, издадена од ЗСО — Битола на име Мијо Кочов Мијовски, с. Гнестино, Битолско. (3928)

Работна книшка рег. бр. 2064, серија бр. 305085, издадена од Прилеп на име Стеван Колески, с. Мано Рувци, Прилеп. (3929)

Диплома за мала матура со IV клас на име Живко К. Петровски, ул. „Страшо Симоноз“ бр. 1, Куманово. (3930)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Иван Стоилковиќ, ул. „Доне Божинов“ бр. 11, Куманово. (3931)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Цвета Павлева Ичева, с. Сопот, Кавадарци. (3932)

Здравствена легитимација бр. 46475, издадена од КЗСО — Гостивар на име Андреја Бојшански, с. Галичник, Гостивар. (3933)

Здравствена легитимација бр. 34081, издадена од ЗСО — Гостивар на име Христивоје Николоски, с. Балидол, Гостивар. (3934)

Здравствена легитимација бр. 1994 на име Стојна Качева, с. Лезово, Кочани. (3935)

Свидетелство за завршено VIII одделение бр. 50, издадено од Осумгодишното основно училиште „Пецо Даскалот“ — с. Долнени на име Блага Петрева Китаноска, с. Долнени, Битолско. (3936)

Здравствена легитимација бр. 5385, издадена од ЗСО — Битола на име Спире Ристе Кицевски, с. Цапари, Битола. (3937)

Здравствена легитимација бр. 2202 на име Александра Мијал. Талевска, с. Граешница, Битола. (3938)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Светислав Танаскоски, Прилеп. (3939)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Блаже Илијески, ул. „Цане Коњарец“ бр. 109, Прилеп. (3940)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Реџо М. Демировски, ул. „Н. Револуција“ бр. 12, Куманово. (3941)

Свидетелство за завршено VIII одделение бр. 24, издадено од Осмолетката с. Враготурце на име Бранко Величков Спасовски, с. Враготурце, Куманово. (3942)

Здравствена легитимација бр. 55931, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Веса Камчева, с. Росоман, Титов Велес. (3943)

Работна книшка рег. бр. 696, серија бр. 278361, на име Асан Фејзули, с. Требиште, Тетовско. (3944)

Работна книшка бр. 2/11070, издадена од Чачак на име Радосава Видоје Савковиќ, с. Фалише, Тетовско. (3945)

Здравствена легитимација бр. 61033, издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Грков, ул. „399“, I згр., II улаз, 10 стан, Скопје. (3946)

Здравствена легитимација бр. 50383, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Верка Трајкова Лазова, с. Росоман, Т. Велес. (3947)

Здравствена легитимација на име Нада Лалкова, ул. „Словенска“ бр. 5, Кавадарци. (3948)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кочо Рацин“ — с. Блатец на име Ангел Петруш Ѓорѓиев, ул. „М. Тито“ бр. 63, с. Винаца, Кочанско. (3949)

Здравствена легитимација на име Асман В. Реџај, Скопје. (3950)

Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Осмолетката „Моша Пијаде“ — г. Петров на име Владо З. Тофиловски, г. Петров, Скопје. (3951)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марика Балдачиева, Скопје. (3952)

Работна книшка бр. 4115, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Томе Стојановски, с. Маџари, Скопје. (3953)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангел Петровски, Скопје. (3954)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Илија Треневски, Скопје. (3955)

Диплома бр. 236 за завршен Природно математички факултет — група физика во Скопје на име Јожица Худомал, Скопје. (3956)

Земјоделски здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Александар Трајковски и дете Љубе Велковски, Скопје. (3957)

Здравствена легитимација бр. 139652, издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Стојановски, Скопје. (3958)

Воена книшка издадена од Сараево на име Милутин Петковски, Скопје. (3959)

Патни лист за странци бр. 19/64, издаден од СВР — Битола на Демир, жена Зера, син Ибраим, ќерка Абиба и син Реџеп, сите Тунтески, с. Лагани, Прилеп. (3960)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мухарем Шкрејта, Скопје. (3961)

Здравствена легитимација бр. 140445, издадена од ЗСО — Скопје на име Нусрет П. Мемедовски, Скопје. (3962)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиза Мемедоза, Скопје. (3963)

Здравствена легитимација бр. 8264 издадена од ЗСО — Дебар на име Фана Трајковска, Скопје. (3964)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Станковски, Скопје. (3965)

Воена книшка на име Јован Тодора Јованов, ул. „Партизанска“ бр. 2, Неготино. (3966)

Работна книшка рег. бр. 20164, серија бр. 316330 на име Самедин Рашид Сулејмани, ул. „Таку Димитровски“ бр. 17, Битола. (3967)

Воена книшка на име Ѓорѓи М. Краварски, с. Буково, Битола. (3968)

Здравствена легитимација бр. 4187, издадена од КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Насе Алексов Крстовски, с. Мождивјак, Кр. Паланка. (3969)

Дозвола за оружје бр. 360, издадена од СВР — Охрид на име Љубомир Ѓорѓијоски, с. Поповец, Кичево. (3970)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Неготино на име Марија Трпкова, ул. „Петар Мусев“ бр. 13, Гевгелија. (3971)

Здравствена легитимација на име Марија Апостол Јурукова, ул. „Лазо Мицев“ бр. 34, Кавадарци. (3972)

Здравствена легитимација на име Перо Миланов, с. Сопот, Кавадарци. (3973)

Здравствена легитимација бр. 11149/3462, издадена од КЗСО — Гостивар на име Џемаиле Челебиу, с. Чеграње, Гостиварско. (3974)

Здравствена легитимација бр. 12746, издадена од ЗСО — Тетово на име Спиро Јовановски, с. Подбреге, Тетово. (3975)

Здравствена легитимација на име Милаим Авди Ајрула, с. Грачани, Тетовско. (3976)

Здравствена легитимација бр. 6144 на име Илија Ј. Вожиновски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 102, Тетово. (3977)

Здравствена легитимација бр. 61622, издадена од ЗСО — Тетово на име Стојан Милошевски, с. Туденце, Тетово. (3978)

Здравствена легитимација на име Борис Маневски, с. Ново Село, Скопје. (3979)

Карта К—15, бр. 277374 на име Рамадан М. Весело, Цемент бараки, бр. 8, Скопје. (3980)

Работна книшка бр. 24078 на име Фејим Мефајловски, Битола. (3981)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Скемсија Рамчески, с. Дебреште, Прилеп. (3982)

Свидетелство за завршен испит на Индустриското училиште „Ристе Ристески — Ричко“ — Електромашински смер през 1962/63 година на име Томе Котески, с. Граиште, Прилеп. (3983)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Божидар Танески, ул. „Јоска Јордански“ бр. 46, Прилеп. (3984)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Боце Спироски, с. Долгаец, Прилеп. (3985)

Работна книшка рег. бр. 383, серија бр. 362814 издадена од Прилеп на име Атанас Смугрески, ул. „Борис Кидрич“ бр. 130, Прилеп. (3986)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Маре Димовска, с. Беловодица, Прилеп. (3987)

Здравствена легитимација бр. 63013, издадена од ЗСО — Куманово на име Ратка Мирославова Михајловска, с. Градиште, Кумановско. (3988)

Здравствена легитимација бр. 9447, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Селима Рамданова, Кр. Паланка. (3989)

Здравствена легитимација на име Ленка Велјаноска, с. Ново Село, Кичево. (3990)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3081, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Лепа Неделкова Трајковска, с. Нежилово, Т. Велес. (3991)

Здравствена легитимација бр. 11707 на име Тодор А. Бошковски, Титов Велес. (3992)

Работна книшка на име Ремзи Ати, ул. „Борис Кидрич“ бр. 45, Гостивар. (3993)

Здравствена легитимација бр. 6670/55, издадена од КЗСО — Гостивар на име Азбије Мехмеди, с. Врпчиште, Гостивар. (3994)

Здравствена легитимација бр. 19012 на име Станиша М. Марковиќ, с. Мањак, Лесковац. (3995)

Здравствена легитимација бр. 5536, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Тодор Ѓорѓиев Мишов, с. Вранинци, Кочани. (3996)

Земјоделска здравствена легитимација на име Злате Богоевски, с. Драчево, Скопје. (3997)

Здравствена легитимација на име Славко Ж. Ивиќ, Скопје. (3998)

Возачка дозвола бр. 957, издадена од СВР — Тетово на име Рушан Љума, ул. „Џетинска“ бр. 83, Тетово. (3999)

Здравствена легитимација бр. 42983, издадена од ЗСО — Прилеп на име Мара Маркоска, с. Ерековци, Битола. (4000)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1986 на име Никола Геловски, с. Ротинце, Тетовско. (4001)

Здравствена легитимација бр. 34786/192, издадена од ЗСО — Гостивар на име Зудије А. Адеми, с. Г. Бањина, Гостивар. (4002)

Здравствена легитимација бр. 1527, издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Лисавета Николова Карадаковска, с. Двориште, Берово. (4003)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10497 издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Дестан Османов Амедов, с. Конче, Радовиш. (4004)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 16387 издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Гурѓа Ѓорѓиева Атанасова, с. Ињево, Радовиш. (4005)

Возачка дозвола бр. 298, издадена од СВР — Битола на име Милан Божиновски, с. Ивањевци, Битола. (4006)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Станислав Томиќ, ул. „Маршал Тито“ бр. 58, Горче Петров. (4007)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Мамут Асанов, Скопје. (4038)

Диплома издадена од Земјоделско шумарски факултет — Скопје на име Ефтим В. Гашозски, Скопје. (4039)

Работна книшка бр. 107335/9639, издадена од Пожарска на име Божо Петровиќ, ул. „Христијан Карпош“ бр. 6, Горче Петров. (4010)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весел Шабанов, Г. Петров. (4011)

Работна книшка бр. 192/58 на име Божена Ј. Грчевска, Скопје. (4012)

Здравствена легитимација бр. 43059, издадена од ЗСО — Скопје на име Горѓи Петрушевски, Скопје. (4013)

Свидетелство за завршена II година (клас) учителска школа во Скопје, гл. книга бр. 39, през 1947/48 год. на име Горѓи Киров Михов, Скопје. (4014)

Потврда бр. 224 за претплата на „Застава 75“, издадена од „Аутоматедонија“ — Скопје, вредност на колата 1,163.000 динари на име Митре Павлески, с. Локвица, Охридско. (4015)

Влошка за здравствена легитимација бр. 127143 издадена од ЗСО — Скопје на име Менка Петровиќ, Горче Петров. (4016)

Дозвола за дуќан бр. 04-18366/1 од 25. XII. 1962 год., издадена од НОО — Идрија — Скопје на име Перо Цветковски, ул. „55“ бр. 13, Скопје. (4017)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — Скопје на име Милоје Живанчевиќ, Скопје. (4018)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар И. Даскалов, Скопје. (4019)

Свидетелство бр. 49/1, издадено од Средното економско училиште „Миса Пиаде“ — Куманово на име Љиљана Саво Вучковиќ, ул. „Србо Томиќ“ бр. 16, Куманово. (4020)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7777 на име Идрис Саити, с. М. Речица, Тетово. (4021)

Работна книшка на име Адиле Јусуфи, ул. „Призренско“ бр. 51, Тетово. (4022)

Здравствена легитимација бр. 4033, издадена од ЗСО — Прилеп на име Живко Стеванов Трајковски, с. Чаниште, Битола. (4023)

Работна книшка рег. бр. 276, серија бр. 280090 на име Ангеле Вељанов Глигоровски, с. Долно Српци, Битола. (4024)

Здравствена легитимација бр. 22489, издадена од ЗСО — Кратово на име Александар Велинов Михајлов, ул. „Митко Димитров“ бр. 2, Кратово. (4025)

Возачка дозвола бр. 11302, издадена од СУП — Београд на име Јово Попески, с. Вевчани, Струга. (4026)

Возачка дозвола бр. 1102, издадена од Титов Велес на име Цане Г. Аврамов, ул. „Питу Гули“ бр. 8, Титов Велес. (4027)

Работна книшка бр. 3118 на име Асан Аловски, ул. „Маршал Тито“ бр. 120, Титов Велес. (4028)

Свидетелство за завршено IV одделение основно училиште на име Илија Ангеловски, ул. „Вера Циривири“ бр. 15, Титов Велес. (4029)

Здравствена легитимација на име Апостол Методијев Орешков, с. Рожден, Кавадарци. (4030)

Здравствена легитимација на име Ширинџ Фазилевски, с. Љубанци, Скопје. (4031)

Регистарски број БТ-18-98, издаден од СВР — Битола на „Аутотранспорт“ — Прилеп. (4032)

Свидетелство бр. 182, издадено од Осмогодишното училиште „Кочо Рацин“ — Куманово на име Ленче З. Копевска, ул. „Кирил и Методи“ бр. 2, Куманово. (4033)

Здравствена легитимација бр. 18847 на име Љубе Илија Јанков, с. Подлес, Титов Велес. (4034)

Свидетелство бр. 306, издадено од Учителската школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Емин Нешат Емини, с. Расадишта, Тетово. (4035)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Милица Солировска, ул. „Димо Гавров Кора“ бр. 20, Тетово. (4036)

Работна книшка на име Невена Велиова, с. Драчево, Скопје. (4037)

Здравствена легитимација бр. 6300/900, издадена од КЗСО — Гостивар на име Иса Адема Али, с. Врапчиште, Гостивар. (4038)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сава Јованоска, ул. „Кукушка“ бр. 5, Прилеп. (4039)

Здравствена легитимација на име Темелко Ристески, с. Дуње, Прилеп. (4040)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Дебреште на име Божи-дар И. Ацевски, с. Дебреште, Прилеп. (4041)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7789, издадена од ЗСО — Струга на име Неџат Речи, с. Ливада, Струга. (4042)

Сообраќајна дозвола бр. 1131 од 27. II. 1963 година за теретен камион марка „ФАП“, регистарски бр. ТВ — 21-31, издадена од СВР — Титов Велес на Фабриката за масло „Благој Горев“, Титов Велес. (4043)

Дозвола за држење на оружје рег. бр. 8/183 од 25. III. 1963 година, издадена од СВР — Титов Велес на име Методија Павле Петрушевски, с. Оморици, Титов Велес. (4044)

Здравствена легитимација бр. 12893 на име Слободанка М. Јовановиќ, ул. „Орце Мартинов“ бр. 18, Титов Велес. (4045)

Здравствена легитимација бр. 1733 на име Симеон Димсва, Кавадарци. (4046)

Здравствена легитимација бр. 179, издадена од КЗСО — Кочани на име Дана Тодор Манчева, с. Г. Подлог, Кочани. (4047)

Возачка сообраќајна дозвола регистарски број ШТ — 19-74 од кола „ТАМ“ 4500 — К, носивост 4,5 т. на Претпријатието Рудници за олово и цинк во изградба „Саса“, Пробиштип, Кочани. (4048)

Возна карта за релација Јане Сандански до Драчево и обратно на име Раим Гаши, с. Орешани, Скопје. (4049)

Здравствена легитимација бр. 1065, издадена од КЗСО — Прилеп на име Милка Трајкоска, с. Бонче, Битола. (4050)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Васа Ристеска, ул. „Пенка Котеска“ бр. 8, Прилеп. (4051)

Здравствена легитимација бр. 20424, издадена од ЗСО — Кратово на име Илинка Златанова, Кратово. (4052)

Работна книшка рег. бр. 37, серија бр. 217609 на име Угрин Трајков Јовановски, с. Леуново, Тетовско. (4053)

Здравствена легитимација бр. 4016/1208, издадена од КЗСО — Гостивар на име Буран Муслиу, с. Форино, Гостиварско. (4054)

Работна книшка бр. 12526 на име Азби Емина Азизи, ул. „Кумановска“ бр. 40, Тетово. (4055)

Здравствена легитимација бр. 8216 на име Неврије Асани, с. Челопек, Тетовско. (4056)

Здравствена легитимација бр. 6328 на име Цемиле Шакири, с. Урвич, Тетовско. (4057)

Здравствена легитимација бр. 279, издадена од ЗСО — Кочани на име Љубомир Блажев Алексов, ул. „Гоце Делчев“ бр. 32, Кочани. (4058)

Здравствена легитимација на име Лазо Ангелозски, ул. „713“ бр. 1/1, Скопје. (4059)

Здравствена легитимација бр. 7588, издадена од ЗСО — Битола на име Стојче Јованов Филиповски, с. Логозарди, Битола. (4060)

Работна книшка на име Идриз З. Идрис, с. Франгово, Битола. (4061)

Работна книшка бр. 25080 на име Азис Даутовски, с. Франгово, Битола. (4062)

Здравствена легитимација бр. 4208 на име Благо Филиповски, с. Винце, Кумановско. (4063)

Здравствена легитимација на име Алил Селманоски, с. Речани, Кичево. (4064)

Работна книшка бр. 5318 на име Васка Димова Видикова, ул. „Цано Поп Ристов“ бр. 44, Кавадарци. (4065)

Работна книшка бр. 2572 на име Перо Крстев, Кавадарци. (4066)

Здравствена легитимација бр. 8172/1617, издадена од КЗСО — Гостивар на име Ајдар Јусуфи, с. Врапчиште, Гостиварско. (4067)

Тапија р. бр. 110 од 6. X. 1959 г., издадена од Општинскиот суд во Тетово на име Реџеп Ракипа Саити, с. Меро, Тетово. (4068)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2231, издадена од ОЗСО — Штип на име Јана Михаилова, с. Доброшани, Штип. (4069)

Здравствена легитимација бр. 32154, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Билјана Славкова Тодорова, ул. „Илинденска“ бр. 15, Кочани. (4070)

Здравствена легитимација бр. 1234, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Ружа Анастасова, с. Дедино, Радовиш. (4071)

Здравствена легитимација бр. 15540 на име Николина Јованова, с. Злетово, Кочани. (4072)

Работна книшка бр. 3237 на име Драги Стојчевски, с. Павлешенци, Св. Николе. (4073)

Работна книшка бр. 11627 на име Ладе Коцев Ѓоргиев, с. Ново Селани, Штип. (4074)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3746 на име Виторка Василска, с. Злетово, Кочани. (4075)

Влошка за здравствена легитимација бр. 81944, издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Велковик, Скопје. (4076)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Андон Керамичев, Скопје. (4077)

Пасош бр. 635937, издаден од СВР — Скопје на име Илија Јашаровски, населба Лисиче, Скопје. (4078)

Работна книшка бр. 707/62, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Кики Бајрам, Скопје. (4079)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зариф Акуни, Скопје. (4080)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Милошески, Скопје. (4081)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Јозановски, ул. „172“ бр. 29, барака 11-а, Горче Петров. (4082)

Воена книшка издадена од ВП 6523/21 — Никшиќ на име Тодор П. Стојановски, ул. „515“ бр. 24, Скопје. (4083)

Пасош бр. 674450, издаден од СВР — Скопје на име Ибраим Осман Етем, ул. „148“ бр. 106, Скопје. (4084)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ракип Е. Сулејмани, Скопје. (4085)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на Станко, Тодорка, Браниславка, Снежана и Гордана сите Зафировик, Скопје. (4086)

Свидетелство за завршен I клас учителска школа през 1957/58 год., издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Петар Г. Петров, Делчево. (4087)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемаил Амет, Скопје. (4088)

Свидетелство за завршен I педагошки курс во 1947/48 год., издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Реџеп Н. Туша, с. Д. Бањица, Гостиварско. (4089)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Петровски, Скопје. (4090)

Пасош бр. 331520 од 21. IV. 1962 год., издаден од СВР — Скопје на име Филип С. Китановски, ул. „140“ бр. 58, Скопје. (4091)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Костадин Ј. Антовски, с. Катланово, Скопје. (4092)

Здравствена легитимација бр. 106490, издадена од Београд на име Светислав Тихомиров Дабески, Македонски Брод. (4093)

Здравствена легитимација бр. 60084, издадена од ЗСО — Прилеп на име Ило Илиевски, ул. „Сутјеска“ бр. 4, Битола. (4094)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цвета Талимукошка, с. Мажучиште, Прилеп. (4095)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Трајан Јоноски, с. Ново Лагово, Прилеп. (4096)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мирослав Нолески, с. Свето Тодоре, Прилеп. (4097)

Здравствена легитимација бр. 19898, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Авмет Исмаилов Молевски, с. Мелница, Т. Велес. (4098)

Здравствена легитимација бр. 117, на име Аљб Љубовци, Г. П. „Ратко Митровиќ“ Титов Велес. (4099)

Работна книшка бр. 647, издадена од Т. Велес на име Гена Папазова, ул. „Трајко Панов“ бр. 10, Т. Велес. (4100)

Здравствена легитимација на име Славка Алексоска, с. Иванчиште, Кичево. (4101)

Здравствена легитимација бр. 15470, издадена од КЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Љупчо Сарафимов Стаменковски, с. Огут, Кр. Паланка. (4102)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Ристо Нанчовски, ул. „29 ноември“ бр. 99, Ресен. (4103)

Здравствена легитимација на име Ангел Цандов Биков, Кавадарци. (4104)

Здравствена легитимација бр. 3806 на име Ристана Унчова, с. Барово, Кавадарци. (4105)

Свидетелство од IV одделение основно училиште на име Абдулазис Османи, с. Пирок, Тетовско. (4106)

Свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во с. Пирок на име Мемет Илми Бајрами, с. Пирок, Тетовско. (4107)

Здравствена легитимација бр. 75256, издадена од ЗСО — Тетово на име Неџмије Али Абдула, с. Озарниште, Тетовско. (4108)

Здравствена легитимација бр. 39404, издадена од КЗСО — Штип на име Санде Николов Атанасов, с. Софилари, Штип. (4109)

Здравствена легитимација бр. 11306, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Стојан Атанасов Ефтимов, с. Грдовци, Кочани. (4110)

Здравствена легитимација бр. 21737, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Венцо Борисов Арсов, с. Грдовци, Кочани. (4111)

Здравствена легитимација на име Радмила М. Вукичевик, с. Мршевци, Скопје. (4112)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Милица Крклинска, с. Кукуречани, Битола. (4113)

Здравствена легитимација бр. 4952, издадена од ЗСО — Крушево на име Јордан Ангеле Велески, ул. „М. Тито“ бр. 25, Крушево. (4114)

Работна книшка рег. бр. 3142, серија бр. 63996, издадена од Прилеп на име Петар Мавроски, ул. „Партизанска“ бр. 19, Прилеп. (4115)

Здравствена легитимација бр. 1012, издадена од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Фари Кадрисев, ул. „Н. Тесла“ бр. 5, Кр. Паланка. (4116)

Здравствена легитимација на име Фети Бектеши, с. Велешта, Струга. (4117)

Здравствена легитимација на име Насивет Бектеши, с. Велешта, Струга. (4118)

Здравствена легитимација на име Мизафер Бектеши, с. Велешта, Струга. (4119)

Здравствена легитимација на име Милчо Т. Коларов, ул. „Маца Овчарова“ бр. 2, Титов Велес. (4120)

Здравствена легитимација бр. 23084, издадена од Неготино на име Љубица Димова Тетова, Неготино, Кавадарци. (4121)

Здравствена легитимација на име Васил Беловски, с. Владимирowo, Берово. (4122)

Здравствена легитимација на име Љебит Мур-
тиши, с. Радолиште, Струга. (4123)

Книшка бр. 147304 на име Нофо Масов Бла-
жевски, с. Ротинце, Тетово. (4124)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Љубе Ѓорѓи Мајкоски, ул. „Браќа
Мунески“ бр. 6, Прилеп. (4126)

Свидетелство за завршен I клас през 1948/49
год., издадено од Учителската школа „Никола Ка-
рев“ — Скопје на име Нада Додева, ул. „Доне Бо-
жинов“ бр. 24, Куманово. (4127)

Здравствена легитимација рег. бр. 25888 на име
Игнат Ангел Симоновски, с. Страцин, Кратово.
(4128)

Работна книшка рег. бр. 9080, серија бр. 5181706
издадена од Дубровник на име Миодраг Марко-
виќ, Г. П. „Планум“, с. Луково, Струга. (4129)

Здравствена легитимација бр. 1387 на име Сеј-
фула Османов Иметоски, с. Балани, Дебар. (4130)

Уверение за отпуст од државјанство на СФРЈ
— издадено од РСВР на СРМ бр. 12-26699 на име
Есата Елмазов Есат, с. Праленик, Дебар. (4131)

Здравствена легитимација бр. 2900 на име Ни-
кола Стефан Марковски, ул. „Борис Кидрич“ бр.
3, Гевгелија. (4132)

Здравствена легитимација бр. 4920 на име Пем-
бе Тиро, ул. „Борис Кидрич“ бр. 71, Гостивар.
(4133)

Работна книшка бр. 4940, издадена од Гостивар
на име Ајдин Џелал Ислами, с. Стројане, Гостивар.
(4134)

Свидетелство бр. 35, за завршен II клас гимна-
зија, издадено од Гимназијата „Методија Митев-
ски — Брицо“ — Делчево на име Нада Љубева
Чипева, ул. „М. Тито“ бр. 86, Делчево. (4135)

Работна книшка издадена од ЗСО — Петровец
на име Коле Јовановски, с. Блаци, Скопје. (4136)

Здравствена легитимација бр. 1250, издадена
од КЗСО — Крушево на име Цвета Јанкулоска, с.
Горно Дивјаци, Крушево. (4138)

Свидетелство за завршен IV клас економски
техникум во Битола през 1951/52 год. и диплома
за завршен матурски испит през 1952 година при
Средно економски техникум — Битола на име Ѓор-
ѓи Хр. Михајловски, ул. „Драгор“ 18, Битола.
(4139)

Работна книшка бр. 24975 на име Стерјо Гра-
матиковски, ул. „М. Тито“ бр. 102, Битола. (4140)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Мамут К. Себати, ул. „Цар Самоил“
бр. 22, Битола. (4141)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2045,
издадена од ЗСО — Битола на име Парушка Став-
рева Иванова, с. Лера, Битола. (4142)

Здравствена легитимација бр. 69369 на име
Зоран К. Јосифоски, ул. „Маркова“ бр. 96, При-
леп. (4143)

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Гоце Д. Трајчески,
с. Ново Лагово, Прилеп. (4144)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Борис Ц. Кондоски, с. Мажучиште,
Прилеп. (4145)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО
— Куманово на име Кемал Мамудовски, ул. „Сре-
дорек“ бр. 9, Куманово. (4146)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО
— Куманово на име Павлина Трајковска, с. Мл.
Нагоричане, Куманово. (4147)

Здравствена легитимација на име Тодор Јо-
ванов, ул. „4 јули“ бр. 2, Титов Велес. (4148)

Работна книшка издадена од Т. Велес на име
Сава Костова, ул. „Браќа Капчеви“ бр. 25, Титов
Велес. (4149)

Здравствена легитимација издадена од Т. Ве-
лес на име Нада Николова ул. „Благој Јосмов“
бр. 3, Т. Велес. (4150)

Здравствена легитимација бр. 11185 на име
Соња Саздова, ул. „Љубев Весов“ бр. 66, Титов
Велес. (4151)

Здравствена легитимација на име Сајко Котик,
с. Црквино, Т. Велес. (4152)

Здравствена легитимација на име Трајанка
Стојанова, ул. „Кожуф“ бр. 11, Гевгелија. (4153)

Здравствена легитимација на име Ленча Бла-
жева Серенакова, Кавадарци. (4154)

Ученичка книшка на име Видоја С. Алексов-
ски, с. Никифорово, Тетово. (4155)

Здравствена легитимација бр. 13125 на име
Љупчо Колев, Радовиш. (4156)

Здравствена легитимација бр. 9093 на име Тра-
јан Величков, с. Добрево, Кочани. (4157)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Тодора Мишева, с. Злетово, Кочани. (4158)

Здравствена легитимација на име Мирјана Р.
Лузевска, Скопје. (4159)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Дика Акимова, Скопје. (4160)

Свидетелство за незавршена III година вете-
ринарно училиште во Битола на име Ристо Ап.
Петрушевски, с. Богомила, Титов Велес. (4161)

Пасош бр. 688434, издаден од СРП — Скопје
на име Павле Наков, ул. „764“ бр. 1, Скопје. (4162)

Полиса бр. 180862 за осигурување на живот
издадена од ОЗ — Куманово на име Загорка М.
Христовска, ул. „Вардарска“ бр. 12, Куманово.
(4163)

Свидетелство за завршен матурски испит бр.
202, издадено од Учителската школа „Професор
Мијалковиќ“ — Куманово на име Идриз Зумери,
ул. „Киро Фетак“ бр. 53, Куманово. (4164)

Работна книшка бр. 12754/62, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Штип на име
Љубица Прошева, Скопје. (4165)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Марга Герова, Скопје. (4166)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Исмаил Асани, Скопје. (4167)

Воена книшка издадена од КВО/а — Загреб
на име Цевид С. Сали, с. Грчец, Скопје. (4168)

Работна книшка бр. 44320, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Скопје на име
Ангелко Петровски, Скопје. (4169)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Милутин В. Милосављевиќ, Скопје
(4170)

Здравствена легитимација на име Петре Крс-
тев, ул. „Ѓорѓи Наумов“ бр. 136, Битола. (4171)

Здравствена легитимација на име Вангелица
Крстева, ул. „Ѓорѓи Наумов“ бр. 136, Битола. (4172)

Книшка од предвојничка обука на име Весе-
лин Кочоски, ул. „Трајко Тарцан“ бр. 28, Битола.
(4173)

Работна книшка рег. бр. 681 на име Дим. М.
Сташевски, с. Челопек, Кумановско. (4174)

Здравствена легитимација бр. 23509, издадена
од ЗСО — Кратово на име Зора Благоева, с. Вакв,
Куманово. (4175)

Здравствена легитимација бр. 22433, издадена
од ЗСО — Кратово на име Цане Благоев, с. Вакв,
Кумановско. (4176)

Здравствена легитимација бр. 22142, издадена
од ЗСО — Кратово на име Правда Благојева, с.
Вакв, Кумановско. (4177)

Диплома за завршена санитарна подофицерска
школа во В. П. 2665 — Марибор на име Димитар
Велков, с. Извор, Т. Велес. (4178)

Здравствена легитимација на име Костадина
Петрова, ул. „Браќа Десови“ бр. 29, Кавадарци.
(4179)

Ученичка книшка за VII одделение на име
Ристо Д. Андрејев, населба „Драчево“ ул. „46“,
бр. 13, Скопје. (4180)

Дозвола за држење на ловно оружје рег. бр.
93, издадена од СРП — Куманово на име Влади-
мир Кузман Тодоровски, с. Вакав, Кумановско.
(4181)

Здравствена легитимација бр. 2416, издадена од
од ЗСО — Кратово на име Димитар Колев Ми-
јалков, с. Шлегово, Кратово. (4182)

Здравствена легитимација бр. 69, издадена
од ЗСО — Куманово на име Трајко Мане Цвет-
ковиќ, с. Четирце, Кумановско. (4183)

Здравствена легитимација бр. 2416, издадена од ЗСО — Струга на име Дана Попоска, с. Вевчани, Струга. (4184)

Дозвола за ловечка пушка, рег. бр. 361, ловна карта бр. 38 и членска карта бр. 39 на име Добре Јорданов Јанушев, с. Чифлик, Кочанско. (4185)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Љубомир Николов Симоски, с. Брвеница, Тетовско. (4186)

Свидетелство за завршено I одделение през 1952/53 год., издадено од Училиштето „Добре Јованоски“ на име Блаже Јанески, ул. „Цане Илијоски“ бр. 47, Прилеп. (4187)

Здравствена легитимација на име Рада Митриева, ул. „Киро Чучук“ бр. 22, Титов Велес. (4188)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Петре Блажов Петров, с. Дреново, Кавадарци. (4189)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Сава Вангелова Манчева, с. Ваташа, Кавадарци. (4190)

Здравствена легитимација бр. 10605 на име Искије Адеми Идризи, ул. „Караорман“ бр. 33, Тетово. (4191)

Работна книшка на име Јулни Абдурама, с. Гол. Речица, Тетовско. (4192)

Здравствена легитимација бр. 22105, издадена од КЗСО — Штип на име Стојан Митев, с. Караорман, Штип. (4193)

Здравствена легитимација бр. 43024, издадена од КЗСО — Штип на име Расим Цемо Незировски, с. Козјак, Штип. (4194)

Здравствена легитимација бр. 43027, издадена од КЗСО — Штип на име Недати Незировски, с. Козјак, Штип. (4195)

Здравствена легитимација бр. 43025, издадена од КЗСО — Штип на име Станика Незировска, с. Козјак, Штип. (4196)

Здравствена легитимација бр. 43025, издадена од КЗСО — Штип на име Нада Незировска, с. Козјак, Штип. (4197)

Здравствена легитимација бр. 9489, издадена од КЗСО — Кочани на име Јаша Раимова Мемедова, ул. „Г. Делчев“ бр. 25, с. Винаца, Кочани. (4198)

Работна книшка бр. 1249 на име Коле Витанов, ул. „Љ. Витанов“ бр. 36, Штип. (4199)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Панда Горѓи Человска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 285, Прилеп. (4200)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гостивар на име Цафер Исмаили, с. Врпчиште, Гостивар. (4201)

Свидетелство бр. 127/53 за осумгодишно училиште издадено од Основното училиште с. Боговиње на име Али Елмази, с. Боговиње, Тетовско. (4202)

Здравствена легитимација бр. 7649 на име Раиф Деази, с. Цепчиште, Тетовско. (4203)

Здравствена легитимација бр. 12375, издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Глигор Трпко, ул. „Мирче Ацев“ бр. 68, Радовиш. (4204)

Овластение за носење на оружје бр. 375, издадено од СВР — Куманово на име Страхил Душана Бојковски, ул. „Ш мак. бригада“ бр. 114, Куманово. (4205)

Ученичка книшка за завршено VII одделение, издадена од Осмгодишното основно училиште „29 ноември“ — Скопје на име Витан Наумов, Скопје. (4206)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кание Хусанин, Скопје. (4207)

Здравствена легитимација на име Ајредин Ариф, Скопје. (4208)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нурије Сопа, Скопје. (4209)

Свидетелство бр. 9434/178, издадено од Општина „Саат Кула“ за положен државен испит за возач на моторно возило на име Реџеп Подворица, Скопје. (4210)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Незабрзвк Р. Козар, Скопје. (4211)

Здравствена легитимација на име Севделин Милојиќ, Скопје. (4212)

Здравствена легитимација бр. 6132 на име Кирил А. Ивановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 7, Кавадарци. (4213)

Здравствена легитимација на име Илија Велков, ул. „11 октомври“ бр. 4, Кавадарци. (4214)

Работна книшка рег. бр. 1041 на име Бајрам Сали Белили, с. Јажинце, Тетовско. (4215)

Здравствена легитимација бр. 855, издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Цвета Илиева Гоцева, с. Панчарево, Берово. (4216)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2046/60, издадена од ЗСО — Тетово на име Анише Зекири, с. Боговиње, Тетовско. (4217)

Ученички документи на име Арслан Арслани, ул. „Београдска“ бр. 15, Гостивар. (4218)

Здравствена легитимација бр. 163793 на име Тодорче Бошко Стаменковски, с. Кадино, Скопје. (4219)

Здравствена легитимација бр. 158255 на име Лепосава Бошко Стаменковска, с. Кадино, Скопје. (4220)

Воена книшка бр. 1164, издадена од Титово Ужице на име Трајко Стванов Дамевски, с. Пешталеве, Прилеп. (4221)

Работна книшка бр. 22285 на име Томислав С Кулевски, с. Д. Ѓризари, Битола. (4222)

Свидетелство за завршено IV одделение през 1942/43 година на име Миливој Милошески, с. Гостиражни, Прилеп. (4223)

Здравствена легитимација бр. 78911, издадена од ЗСО — Прилеп на име Васка Д. Праскоска, булевар „Маршал Тито“ бр. 90, Прилеп. (4224)

Свидетелство за завршено осмгодишно училиште бр. 18/61 год., издадено од Училиштето „Христијан Тодоровски — Карпош“, с. Драгомане на име Милован С. Китановски, с. Жегљене, Кумановско. (4225)

Свидетелство за завршена прва година економски техникум, издадено од Гимназијата „Митко Пенџулиски“ — Кратово на име Колев Младенов Трајче, с. Шлегово, Кумановско. (4226)

Здравствена легитимација на име Мехмед Алими, ул. „Прилепска“ бр. 5, Кичево. (4228)

Здравствена легитимација бр. 537 на име Фатима Сефроска, с. Преглово, Кичево. (4229)

Здравствена легитимација бр. 538 на име Амет Б. Сеферовски, с. Преглово, Кичево. (4230)

Здравствена легитимација бр. 4461 на име Маца Бујуклијева, ул. „Н. Наумов“ бр. 95, Титов Велес. (4231)

Здравствена легитимација бр. 4702 на име Сава Ресавска Коцева, ул. „Фердо Росомански“ бр. 4, Кавадарци. (4232)

Свидетелство бр. 37, издадено од Полна гимназија „Ванчо Прке“ — Винаца на име Трајчо Јован Карпошов, ул. „29 ноември“ бр. 7, Винаца, Кочани. (4233)

Здравствена легитимација бр. 156, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Ристо Карабашов, ул. „Бел Камен“ бр. 18, Радовиш. (4234)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитрие Г. Киров, с. Огњанци, Скопје. (4235)

Здравствена легитимација на име Емин Еминоси, Скопје. (4236)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Живка, Бобо и Звонко Николовски, Скопје. (4237)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Т. Чанкулов Скопје. (4238)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Фадила Дарменовиќ, Скопје. (4239)

Пономошно бр. 131 на име Мице Шиндев, службеник во Ф-ка „Цветан Димов“ — Скопје. (4240)

Здравствена легитимација бр. 41578, издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Дуковски, населба „Козле“, Скопје. (4241)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цавид Селманов, Скопје. (4242)

Работна книшка бр. 4873/53, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Димитрија М. Ивановски, Скопје. (4243)

Здравствени легитимации бр. 262099 и 161841 издадени од ЗСО — Скопје на име Марина и Невенка Јанчевски, Скопје. (4244)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Николај Орглерт, Скопје. (4245)

Воена книшка на име Димитар П. Кондовски, Скопје. (4246)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ѓвџилано на име Суџи Ахмети, Скопје. (4247)

Здравствена легитимација бр. 7963, издадена од КЗСО — Прилеп на име Доне Миладинов Ивановски, с. Трновци, Битола. (4248)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Мазес Адемоска, ул. „Тризла“ бр. 105, Прилеп. (4249)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Училиштето „Добре Јовановски“ — Прилеп на име Илија Филиповски, ул. „Лукас“ бр. 51а, Прилеп. (4250)

Сообраќајна дозвола бр. 46 на име Трајче Атанасовски, с. Агино Село, Кумановско. (4251)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид на име Хајдар Сухејла, ул. „Маршал Тито“ бр. 18/I, Охрид. (4252)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Јурше Шабединовски, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 120, Ресен. (4254)

Здравствена легитимација бр. 17164 на име Иљо Лабоски, с. Мислешево, Струга. (4255)

Работна книшка бр. 8026 на име Александар Ангел Смилевски, ул. „Алексо Демниев“ бр. 37а, Титов Велес. (4256)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Нови Сад на име Раиф Шику, Г.П. „Ратко Митровиќ“, Титов Велес. (4257)

Здравствена легитимација на име Трајче Горев Василев, с. Марено, Кавадарци. (4258)

Здравствена легитимација бр. 20141, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Хајро Никочевски, „Тунелградња“, Кавадарци. (4259)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Ристо Петков Иванов, с. Глишик, Кавадарци. (4260)

Здравствена легитимација бр. 30849, издадена од КЗСО — Штип на име Ленче Панче Панева, ул. „Партизанска“ бр. 47, Штип. (4261)

Здравствена легитимација бр. 9950, издадена од КЗСО — Штип на име Вера Панева, ул. „Партизанска“ бр. 47, Штип. (4262)

Здравствена легитимација бр. 33376, издадена од КЗСО — Кочани на име Драган И. Кокев, с. Зрнвци, Кочани. (4263)

Свидетелство за завршено VIII одделение бр. 148 на име Трајан В. Јангелев, с. Трсино, Кочани. (4264)

Здравствена легитимација на име Киро Коцевски, ул. „802“ бр. 11, населба Тафталиџе, Скопје. (4265)

Здравствена легитимација на име Бајрам Османовски, с. Оѓанци, Скопје. (4266)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Спасија Бошеска, с. Мало Рувци, Прилеп. (4267)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3015, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Драгутин Димовски, с. Нежилово, Титоввелешко. (4268)

Работна книшка издадена од Титов Велес на име Мара Костова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 6, Титов Велес. (4269)

Здравствена легитимација бр. 27880 на име Шефки Еминов, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 107, Кавадарци. (4270)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Мојсова, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 7а, Скопје. (4272)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Менка Јаневска, Скопје. (4273)

Здравствена легитимација бр. 90678/807, издадена од ЗСО — Куманово на име Лидија Среќкова Трајковска, ул. „Доне Божинов“ бр. 56, Куманово. (4274)

Здравствена легитимација на име Јелица Јордановска, ул. „Перо Шварц“ бр. 21, Куманово. (4275)

Здравствена легитимација бр. 17279, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Ленче М. Јакимова, с. Градец, Крива Паланка. (4276)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Љазам Ёмини, с. Неготино, Гетовско. (4277)

Здравствена легитимација бр. 74707, издадена од Тетово на име Умер Хасани, ул. „Р. Цонџиќ“ бр. 53, Тетово. (4278)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1650, издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Ристена Костадинова Василева, с. Раклеш, Радовиш. (4279)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Гордана Цветан Василевска, с. Долно Лисиче, Скопје. (4280)

Воена буква бр. 1385, издадена од В.П. 3890/1 — Велика Плана, Словенија на име Александар Миланов Талески, с. Долнени, Битолско. (4281)

Здравствена легитимација на име Ицо Крстев Аневски, с. Радобор, Битола. (4282)

Здравствена легитимација бр. 82332, издадена од ЗСО — Прилеп на име Веле Стојановски, с. Горно Село, Прилеп. (4283)

Свидетелство издадено од Основното училиште с. Зркле, Охридско во 1950 година на име Божић Трајковски, с. Зркле, Охрид. (4284)

Здравствена легитимација бр. 18557, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Исљам Алијов Шабановски, с. Мелница, Титов Велес. (4285)

Здравствена легитимација бр. 18558, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Емина Исљамова Шабанова, с. Мелница, Титов Велес. (4286)

Здравствена легитимација бр. 22613, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Евдокија Алекса Делева, с. Фурка, Гевгелија. (4287)

Работна книшка бр. 4389, издадена во Штип на име Христена Станковска Дракалска, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 9, Кавадарци. (4288)

Здравствена легитимација на име Љупчо Митров Стојанов, ул. „Бегнишка“, Кавадарци. (4289)

Сообраќајна дозвола бр. 614, издадена од СВР — Тетово на име Голубе Андреја Максимоски, с. Дебреше, Тетовско. (4290)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Тетово на име Сатки Шаипа Баки, с. Тетово, Тетово. (4291)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Месут Велиу, ул. „Љуботенска“ бр. 2, Тетово. (4292)

Здравствена легитимација на име Билјана Божовска, ул. „29 ноември“ бр. 4, Гостивар. (4293)

Здравствена легитимација бр. 2873, издадена од ОЗСО — Штип на име Драган Ристовски, Штип. (4294)

Работна книшка рег. бр. 24000, серија бр. е-017298 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Митко Трендафилски, Скопје. (4295)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Крсто Насковски, Скопје. (4296)

Земјоделска здравствена легитимација на име Живко Н. Димчевски, с. Граешница, Битола. (4297)

Здравствена легитимација бр. 5482, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Бранко Јорданов Младеневски, с. Псача, Кумановско. (4299)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Корун Глобочки, с. Подмочани, Ресен. (4300)

Работна книшка рег. бр. 1717, серија бр. 272769 на име Борис Милошески, с. Туденце, Тетово. (4301)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титово Ужице на име Фуат Елези, с. Доброште, Тетовско. (4302)

Здравствена легитимација бр. 40682, издадена од КЗСО — Гостивар на име Далип Абдиу, ул. „Шуматовска“ бр. 67, Гостивар. (4303)

Дозвола за моторно возило бр. 842 на име Абдураим Адеми, ул. „Битолска“ бр. 3, Тетово. (4304)

Здравствена легитимација на име Мирјана П. Томоска, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 35, Тетово. (4305)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Феим Рашити, с. Растуша, Гостиварско. (4306)

Здравствена легитимација бр. 32842, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Миленко Дојчинов, с. Бања, Кочани. (4307)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Душан Бошкови, ул. „Стеван Стеваноски“ бр. 2-а, Прилеп. (4308)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Марија Крстеска, ул. „Вера Циривири“ бр. 29, Прилеп. (4309)

Работна книшка серија бр. 395806, издадена од Прилеп на име Екрем Солиоски, ул. „Тризла“ бр. 85, Прилеп. (4310)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ристо Качаков, ул. „Орде Чопела“ бр. 11, с. Варош, Прилеп. (4311)

Земјоделска здравствена легитимација број 21629, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Димо Јованов Василев, с. Ореше, Титовелешко. (4312)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Елена Т. Ташкова, с. Богородица, Гевгелија. (4313)

Здравствена легитимација бр. 18075, издадена од ЗСО — Неготино на име Анка Дојкова, с. Криволак, Кавадарци. (4314)

Здравствена легитимација бр. 21621, издадена од ЗСО — Неготино на име Марија Дојкова, с. Кривслак, Кавадарци. (4315)

Шоферска книшка на име Цаки Аврамов, Земјоделска задруга „Единство“, Титов Велес. (4316)

Свидетелство на име Никола Стојанов, ул. „Превалец“ бр. 15, Титов Велес. (4317)

Здравствена легитимација на име Кирил Христов, ул. „Св. Климент“ бр. 37, Титов Велес. (4318)

Здравствена легитимација бр. 5086 на име Сали Вайта Османи, с. Пирск, Тетовско. (4319)

Работна книшка на име Благоја Петроски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 184, Тетово. (4320)

Здравствена легитимација бр. 8903, издадена од ЗСО — Кочани на име Богданов Благое Герасимов, Пробиштип. (4321)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Стојановиќ Наталија, ул. „Карл Маркс“ бр. 19, Куманово. (4322)

Здравствена легитимација бр. 29, издадена од КЗСО — Кр. Паланка на име Стојан Цветановски, с. Длабочица, Крива Паланка. (4323)

Здравствена легитимација бр. 23713 на име Тоде Милан Димовски, с. Лисиче, Т. Велес. (4325)

Здравствена легитимација бр. 3374/545, издадена од КЗСО — Гостивар на име Гаџије Меџита Халими, с. Врпчиште, Гостиварско. (4326)

Здравствена легитимација бр. 966602 на име Сами Рефика Беџири, ул. „Слободан Пепошки“ бр. 3, Гостивар. (4327)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12348 издадена од КЗСО — Радовиш на име Злата Јорданова Митева, с. Подарец, Радовиш. (4328)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12204 издадена од КЗСО — Радовиш на име Василска Трајанова Јованова, с. Војславци, Радовиш. (4329)

Здравствена легитимација бр. 13726, издадена од ЗСО — Филијала — Свети Николе на име Љупчо Душков Стојанов, с. Мездра, Св. Николе. (4330)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5647, издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Кољо Атанасов Тренчев, с. Сулдурци, Радовиш. (4331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Александар Гочески, ул. „Кр. Волнаро“ бр. 142, Прилеп. (4332)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Митко С. Кимовски, с. Сопотско, Ресен. (4333)

Здравствена легитимација бр. 22852 издадена од ЗСО — Неготино на име Душко Цанев, с. Пепелиште, Кавадарци. (4334)

Здравствена легитимација на име Исмет Цемаили, Кавадарци. (4335)

Здравствена легитимација бр. 15311/298, издадена од ЗСО — Гостивар на име Злате И. Наумовски, с. Никифорово, Тетово. (4336)

Здравствена легитимација бр. 15310/299, издадена од КЗСО — Гостивар на име Роса Илиева Наумовска, с. Никифорово, Тетовско. (4337)

Здравствена легитимација бр. 2582/767, издадена од КЗСО — Гостивар на име Фатиме М. Шакири, с. Лакавица, Гостиварско. (4338)

Здравствена легитимација бр. 29544, издадена од ОЗСО — Штип на име Марија Хаџи Арсова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 6, Штип. (4339)

Здравствена легитимација бр. 10446, издадена од КЗСО — Штип на име Трифун Саракинов, с. Три Чешми, Штип. (4340)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Слободан Клетнички, с. Негрево, Берово. (4341)

Здравствена легитимација бр. 1182, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Блага Апостол Карапелиева, Радовиш. (4342)

Здравствена легитимација бр. 515 на име Ноје Јованов, с. Калмиште, Кочани. (4343)

Здравствена легитимација бр. 306/76, издадена од КЗСО — Гостивар на име Насубе Дурмиши, с. Чегране, Гостиварско. (4344)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Владимир Стојановиќ, с. Речица, Кумановско. (4345)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Афуз Ајрула, ул. „Козара“ бр. 7, Куманово. (4346)

Возна возачка дозвола бр. 6383, издадена од В. П. 6592/њ — Ниш на име Станко Младена Станковски, с. Кржља, Кр. Паланка. (4347)

Здравствена легитимација бр. 6872, издадена од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Киро С. Јазевски, ул. „Осоговска“ бр. 16, Крива Паланка. (4348)

Здравствена легитимација бр. 16192, издадена од КЗСО — Крива Паланка на име Достена С. Стефановска, с. Узем, Крива Паланка. (4349)

Здравствена легитимација издадена од Титов Велес на име Виолета Шојлева, ул. „Орце Мартинов“ бр. 12-а, Титов Велес. (4350)

Здравствена легитимација бр. 73817 на име Димитрија Димитриески, Тетово. (4352)

Здравствена легитимација бр. 31098 на име Бџрам Читак, с. Бање, Гостиварско. (4351)

Здравствена легитимација бр. 23415 на име Фигрија Мустафов, Кратово. (4353)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Таше Стојаноски, с. Стење, Ресен. (4354)

Работна книшка рег. бр. 2387, серија бр. 100339 на име Буге Заре Апостолоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 58, Гостивар. (4355)

Здравствена легитимација бр. 1874, издадена од ЗСО — Гостивар на име Сани Ар. Синани, с. Г. Седларци, Тетово. (4356)

Работна книшка бр. 958 на име Сандро Котески, с. Непроштено, Тетовско. (4357)

Здравствена легитимација бр. 40213 на име Злата Младеновска, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 57, Тетово. (4358)

Здравствена легитимација бр. 18584, издадена од КЗСО — Пирот на име Јездимир Василијев Николиќ, с. Спанчево, Кочани. (4359)

Дозвола за носење оружје бр. 296, издадена од СВР — Штип на име Борис Сократов Ѓорѓиев, с. Габрово, Струмица. (4360)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 15641 издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Јозан Илиев Донеv, с. Конче, Радовиш. (4361)

Работна книшка бр. 52/237 на име Сафа Багуканин, с. Батинци, Скопје. (4362)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Охрид на име Танас Р. Костовски, Скопје. (4363)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Виолета Черепналковска, Скопје. (4364)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветко Којчинов, с. Чучер, Скопје. (4365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алија Р. Исеини, Скопје. (4366)

Уверение бр. 878/50, издадено од Извршниот совет — Секретаријат за индустрија на име Мане Г. Маневски, ул. „Новоселска населба“ — Горче Петров. (4367)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Дебар на име Мане Г. Маневски, ул. „Новоселска населба“, Горче Петров. (4368)

Работна книшка рег. бр. 2846, серија бр. 314610 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Драган Сињорин, Скопје. (4369)

Овластување за набавка на материјал бр. 75 од 7 I. 1964 година, издадено од В. П. 2392 — Горче Петров на име Милош Јузовски, ул. „227“ бр. 60/I — 5, Скопје. (4370)

Индекс бр. 2882, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Стефан Николов, Скопје. (4371)

Пратеничка легитимација бр. 294, издадена од Собранието на СРМ на име Атанас Илиев, Скопје. (4372)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10633 издадена од ЗСО — Т. Велес на име Тодор Јаневски, с. Чашка, Титов Велес. (4373)

Здравствена легитимација издадена од с. Вевчани на име Петрејца Чочоровска, с. Вевчани, Струга. (4374)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исен Р. Папази, Скопје. (4375)

Дозвола за држење на сружје на име Цене Ст. Ангеловски, с. Дубровница, Кр. Паланка. (4376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Павле Цветкоски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 47, Прилеп. (4377)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Шенас Б. Асанова, с. Г. Б. Црква, Ресен. (4378)

Свидетелство за завршена I година учителска школа на име Ружица Гелевска, с. Крушица, Кичево. (4379)

Здравствена легитимација бр. 596 на име Трајанка Лазова, ул. „Кочо Рацин“ бр. 23, Титов Велес. (4380)

Здравствена легитимација бр. 11417, издадена од ОЗСО — Штип на име Вида Ѓорѓиева, ул. „Стив Наумов“ бр. 44, Штип. (4381)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Спасија Трајкоска, ул. „Пере Тошев“ бр. 6а, Прилеп. (4382)

Здравствена легитимација бр. 5999, издадена од КЗСО — Кр. Паланка на име Насе М. Јовановски, с. Габар, Кр. Паланка. (4383)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4272 на име Цама Вафтиша с. Заграчани, Струга. (4384)

Здравствена легитимација бр. 1156, издадена од ЗСО — Кочани на име Невена Стаменова, ул. „Димитар Влахов“ бр. 70, с. Винаца, Кочани. (4385)

Свидетелство бр. 42/2, издадено од Основното училиште с. Десово на име Милан Ѓорѓиев Тодески, с. Десово, Битолско. (4386)

Здравствена легитимација бр. 829, издадена од ЗСО — Прилеп на име Тоде Мирчев Когески, с. Долнени, Битола. (4387)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Јован О. Павловски, Железничка станица, Куманово. (4388)

Здравствена легитимација бр. 21920, издадена од ЗСО — Кратово на име Тасија Јакимова Крстева, ул. „Митко Димитров“ бр. 2а, Кратово. (4389)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Станика Стојановска, с. Космотац, Куманово. (4390)

Здравствена легитимација бр. 7286, издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Васил Јованов Портоски, с. Ратеве, Берово. (4391)

Здравствена легитимација бр. 6433, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Марија Максимова, с. Рајчани, Кочани. (4392)

Здравствена легитимација бр. 13652 на име Јован Шијан, ул. „Благој Страчков“ бр. 31, Титов Велес. (4393)

Здравствена легитимација бр. 60534, издадена од ЗСО — Тетово на име Тефик Идризи, ул. „Цетинска“ бр. 58, Тетово. (4394)

Здравствена легитимација бр. 120, издадена од ЗСО — Тетово на име Сабит Р. Реџеџи, ул. „Воденска“ бр. 6, Тетово. (4395)

Работна книшка бр. 045957/53 год. на име Илија Душан Савески, ул. „Гоце Делчев“ бр. 119, Тетово. (4396)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Илиевски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 103, Тетово. (4397)

Работна книшка на име Медо Мујовиќ, с. Батинци, Скопје. (4398)

Здравствена легитимација бр. 1356, издадена од КЗСО — Прилеп на име Славка Р. Стојановска, с. Крушевица, Битола. (4399)

Свидетелство бр. 8, издадено од Осмогодишното училиште „Пецо Даскалот“ с. Долнени на име Алексо Радованов Алексоски, с. Заполжани, Битола. (4400)

Свидетелство за завршено VIII одделение, бр. 505, издадено од Централното училиште во с. Новаци на име Иванка Раде Ристевска, с. Новаци, Битола. (4401)

Свидетелство за завршен VI клас виша гимназија — Прилеп на име Нада Г. Јоскоска, ул. „Ленин“ бр. 52, Прилеп. (4402)

Работна книшка рег. бр. 2335, серија бр. 112176 издадена од Прилеп на име Орде Велкоски, ул. „Маршал Тито“ бр. 2, Прилеп. (4403)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Г. Петров на име Рафиз Палику, с. Рашче, Скопје. (4432)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Братство единство“ — Дебар на име Аднан Крлиу, ул. „Г. Делчев“ бр. 5, Дебар. (4433)

Пратеничка легитимација издадена од Собранието на СРМ на име Драган Николовски, Скопје. (4434)

Здравствена легитимација бр. 13480, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Димче Е. Ангелов, с. Долно Чичево, Т. Велес. (4435)

Здравствена легитимација бр. 17846, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Бена Станкова Ѓорѓиевска, с. Дреново, Т. Велес. (4436)

Здравствена легитимација бр. 11306 на име Бранко Ристов ул. „Коле Цветков“ бр. 19, Титов Велес. (4437)

Работна книшка бр. 5777, издадена од Кавадарци на име Родна Тасева Ласкова, с. Ресава, Кавадарци. (4438)

Работна книшка на име Круне Стојана Божиновски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (4439)

Здравствена легитимација бр. 4117, издадена од КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Богдана С. Атанасова, с. Баштево, Кр. Паланка. (4440)

Здравствена легитимација бр. 15499, издадена од КЗСО — Гостивар на име Јоше Велјаноски, Гостивар. (4441)

Здравствена легитимација бр. 32899, издадена од КЗСО — Штип на име Иле Ставрев, ул. „Хр. Карпош“ бр. 38, Штип. (4442)

Здравствена легитимација бр. 148796 на име Олга Милева Милосавлевска, с. Вратница, Тетово. (4443)

Здравствена легитимација бр. 133672 на име Јелица Милосавлевска, с. Вратница, Тетовско. (4444)

Здравствена легитимација бр. 186669 на име Душко Милев Милосавлевски, с. Вратница, Тетовско. (4445)

Пасош бр. 873485, издаден од СВР — Скопје на име Муведет Мустафа, Скопје. (135)

Пасош бр. 501359 издаден од СВР — Скопје на име Реџеп Ш. Шабан, Скопје. (340)

КОНКУРСИ

На основа чл. 3 ст. 1 и 2 од Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва врста („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 24/60), Здравствениот совет на Специјалната болница за косно-зглобна туберкулоза во Охрид,

распишува

КОНКУРС

1. За специјализација на еден лекар по ортопедија

УСЛОВИ:

Кандидатот да има три години стаж како лекар, положен стручен испит и да знае еден странски јазик.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (213)

На основа чл. 37 од ЗЈС и чл. 8 од Законот за подрачјата на општините во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 2 од 25. I. 1965, Конкурсната комисија при Собранието на општината Берово

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Секретар на собранието;
2. Началник на Одделението за општа управна и општествени служби;
3. Началник на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии;
4. Шеф на Отсекот за финансии;
5. Шеф на Катастарскиот уред;
6. Судија за прекршоци;
7. Шеф на месна канцеларија — Пехчево;
8. Шефови на месните канцеларии во Двориште, Русиново, Владимирово и Будинарци;
9. Правен референт со реферат за општествено и работничко самоуправување;
10. Референт за припрема на седници;
11. Референт за кадрови и персонални прашања;

12. Референт за статистика;
13. Референт за просвета и фонд за школство;
14. Референт за култура и физичка култура;
15. Просветен работник;
16. Референт за народно здравје и социјални прашања;
17. Санитарен инспектор;
18. Референт за инвалидски и боречки прашања;
19. Референт за план и анализа;
20. Референт за индустрија, рударство, занаетчиство, сообраќај и врски;
21. Референт за трговија, угостителство, туризам, цени и пазаришна инспекција;
22. Референт за земјоделие со земјоделска инспекција;
23. Референт за труд, распределба и работен стаж;
24. Референт за општо народни имоти;
25. Референт за шумарство и шумска инспекција;
26. Референт за градежни и комунални работи, станбени прашања;
27. Референт за урбанизам и регулации со градежна инспекција;
28. Трудов инспектор и работни односи;
29. Референт за приходи од населението;
30. Референт за буџет и фондови;
31. Референт за имотно-правни односи;
32. Референт за граѓанска состојба (внатрешни работи);
33. Катастарски референт — — — — — 2
34. Управно-правни референти во месна канцеларија Пехчево — — — — — 2
35. Референт за земјоделие и шумарство.

УСЛОВИ:

Под точка 1, 2 и 3 висока стручна спрема со 5 години практика во структурата или виша стручна спрема со 8 години практика во структурата.

Под точка 4, 9, 13, 14, 15 и 34 со висока стручна спрема или виша стручна спрема со 5 години практика во структурата.

Под точка 5, 6, 7, 19 и 22 со висока стручна спрема или виша стручна спрема со 5 години работен стаж, или средна стручна спрема со 8 години работен стаж во структурата.

Под точка 17, 25, 26 и 27 со висока стручна спрема или средна стручна спрема со 5 години работен стаж во структурата.

Под точка 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 со виша стручна спрема или средна стручна спрема со 5 години работен стаж во структурата.

Предимство на конкурсот имаат лицата запослени во досегашните општински собранија во Берово и Пехчево, доколку ги исполнуваат напред наведените услови.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од ЗЈС, се достават до Конкурсната комисија при Собранието на општината Берово.

Конкурсот трае од денот на објавувањето, па сè до пополнување на работните места. (198)

СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — КРИВА ПАЛАНКА

распишува

К О Н К У Р С

за прием во работен однос на 3 лекари од општа пракса, со регулирана воена обврска и лекарски стаж

Настап на работа веднаш по заклучување на конкурсот или по спогодба.

Стан обезбеден, а личен доход по спогодба.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места, а најмалку 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Поблиски информации во управата на Домот или на телефон број 86054. (233)

На основа чл. 4 од Правилникот за работните односи на Комуналната банка Дебар, Конкурсната комисија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место: ДИРЕКТОР НА КОМУНАЛНАТА БАНКА — ДЕБАР.

Услови: Висока стручна спрема со најмалку три години работен стаж во структурата, виша стручна спрема со најмалку пет години работен стаж во структурата, или средна стручна спрема со најмалку осум години работен стаж во структурата.

Личен доход според Правилникот за расподелба на личните доходи на работниците при Банката.

Конкурсот трае до 15 март 1965 година.

Кон молбата со кратка биографија да се приложат потребните документи и достават до Комуналната банка Дебар — Конкурсна комисија. (217)

СОДРЖИНА

Страна

23. Одлука за определување на места што се сметаат како градови односно населби од градски карактер во смисла на Законот за придонесите и даноците на граѓаните — 97
24. Решение за именување член на Архивскиот совет на Југославија — 97
25. Решение за именување членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Драчево — град Скопје — 97
26. Решение за назначување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Драчево — град Скопје — 97
27. Решение за именување на членови на општинските изборни комисии за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — 98
28. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање и за висината на заштитниот додаток на пензиите — 102

29. Одлука за определување на највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензија според Основниот закон за пензиското осигурување — 102
30. Одлука за висината на отпратнината на вдовица која не се здобила со право на семејна пензија — 103
31. Одлука за висината на материјалното обезбедување на вдовица која не се здобила со право на семејна пензија — 103
32. Одлука за висината на додатокот за помош и нега — 103
33. Решение за распишување на избори за одборници на Собранието на општината Ресен — 103
34. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание Делчево — 104
35. Решение за распишување избори за избор на одборници на Општинското собрание на општината Идадија — 104
36. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Демир Хисар — 104
37. Решение за распишување избори за одборници на Собранието на општината Кале — 105
38. Решение за распишување избори за одборници на Општинското собрание на општината Гостивар — 105
39. Решение за распишување на избори за одборници на Собранието на општината Гевгелија — 106
40. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Радовиш — 106
41. Решение за распишување избори за одборници на Општинското собрание на општината Куманово — 106
42. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Св. Николе — 107
43. Решение за распишување на избори за одборници на Општинското собрание на општината Струмица — 108
44. Решение за распишување избори на една половина на одборници на Општинското собрание на општината Винаца — 108
45. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Дебар — 109
46. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Неготино — 109
47. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Собранието на општината Штип — 110
48. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Кичево — 110
49. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Кочани — 110
50. Решение за распишување избори за одборници на Собранието на општината Прилеп — 111
51. Решение за распишување избори на една половина на одборници на Општинското собрание Валандово — 111
52. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Собранието на општината Кратово — 112
53. Решение за распишување избори за одборници на Собранието на општината Македонски Брод — 112